



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 14 јуни 1995
Скопје
Број 30 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

748.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ, РАЗМЕНУВАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Се прогласува Законот за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2136/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗЕМАЊЕ, РАЗМЕНУВАЊЕ, ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Со овој закон се пропишуваат условите под кои можат да се земаат, чуваат, обработуваат, разменуваат, пренесуваат и пресадуваат делови од човековото тело заради лекување, како и правата, обврските и условите што треба да ги исполнуваат здравствените организации и други организации што вршат работи што се однесуваат за земањето, обработката, чувањето, разменувањето, пренесувањето и пресадувањето делови од човековото тело заради лекување.

Член 2

Земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување може да се врши само во случаи кога е тоа медицински оправдано, кога е тоа најповолен начин за лекување на болниот, кога не се загрозува животот на давателот или не му се нанесува трајно оштетување на здравјето и кога се исполнети други услови предвидени со закон.

Член 3

Како делови од човековото тело што се земаат за пресадување заради лекување, во смисла на овој закон, се сметаат ткива, органи и клетки што претставуваат функционална целина ако:

- 1) се земени од умрено лице откако врз основа на медицински критериуми и на пропишаниот начин, со сигурност е утврдено дека настапила смрт на тоа лице;
- 2) се земени од живо лице – давател кој претходно е известен за евентуалниот ризик по неговото здравје и ако дал доброволна согласност во писмена форма;

3) до пресадувањето се чувани под услови што ја спречуваат нивната квалитативна промена или злоупотреба;

4) е извршена обработка (типизација) кога совпаѓањето на ткивата е услов за успешно пресадување и

5) пред нивното пресадување е прибавена писмена согласност за евентуалниот ризик по здравјето на лицето за чие лекување ќе се користат.

Член 4

Делови од телото на умрено лице можат да се земаат заради пресадување откако е утврдено дека настапила мозочна смрт кај тоа лице.

Смрт во смисла на став 1 на овој член претставува неповратен престанок на функцијата на мозокот утврдена со клинички прегледи и други соодветни дополнителни испитувања пропишани со акт на Министерството за здравство, по претходно мислење на соодветните клиници, односно Медицинскиот факултет.

Смртта на лицето од кое може да се земаат делови од телото заради пресадување, ја утврдува комисија составена од најмалку тројца лекари определени од Министерството за здравство, која со сигурност ќе утврди престанок на работа на мозокот.

Министерството за здравство ги пропишува поблиските услови кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата од став 3 на овој член.

Член 5

После секое земање делови од телото на умрениот заради лекување, задолжително се врши обдукција на умрениот.

Член 6

Делови од телото на умрено лице можат да се земаат заради пресадување, ако умреното лице додека било живо изречно не се противело.

Изречно противење, во смисла на став 1 на овој член, се смета ако умреното лице додека било живо, писмено се изјаснило дека делови од неговото тело не сака да бидат користени за пресадување.

Член 7

Лекар, кој учествувал во лекувањето пред да настапи мозочната смрт, односно во утврдувањето на смртта на тоа лице, не може да зема и пресадува делови од телото на умрено лице.

Член 8

Делови од телото на живо лице можат да се земаат од полнолетно и душевно здраво лице за пресадување заради лекување, ако со тоа тешко не се наруши здравјето на давателот, ако давателот е претходно известен за евентуалниот ризик по неговото здравје и ако доброволно дал писмена согласност.

По исклучок од став 1 на овој член, давател на коскена срцевина може да биде малолетно лице. Согласно за давање на коскена срцевина од малолетното лице можат да дадат само неговите биолошки родители.

Член 9

Согласноста за давање делови од телото заради пресадување од живо лице може да се отповика се до отпочнувањето на зафатот.

Член 10

Согласноста за давање делови од телото заради пресадување, давателот може да ја услови, дадениот дел од телото да биде пресаден на определено лице, кое со истото е во крвно сродство, брачен другар, посвоеник или посвоител.

Ако давателот го условил давањето во корист на определено лице, волјата на давателот може да се измени само ако можниот примател умре.

Член 11

Пресадување делови од човековото тело може да се врши само со писмена согласност на примателот, откако претходно е известен за евентуалниот ризик по неговото здравје.

Ако примателот е малолетно или душевно заболено лице или ако не може да ја изрази својата волја поради состојбата во која се наоѓа, писмена согласност за пресадување дава неговиот родител, односно старател.

Член 12

Писмената согласност на давателот и примателот е полноважна ако е дадена без присила и по објаснувањето на природата и целта на земањето и пресадувањето на делови од телото, опасноста на која давателот, односно примателот се изложува и веројатноста на успехот на медицинскиот зафат.

Објаснувањето од став 1 на овој член го дава лекарот кој не учествува во земањето или пресадувањето на делови од телото.

Член 13

За давање делови од човековото тело заради пресадување не може да се земе никаков паричен или имотен надоместок.

Како надоместок во смисла на став 1 на овој член се смета и давањето на услуги или давањето на какви и да било погодности.

Член 14

Делови од телото на живи лица можат да се земаат само во здравствената организација во која ќе се врши пресадувањето на тие делови, освен коскената срцевина.

Член 15

Пресадување делови од човековото тело може да се врши, ако деловите пресадувањето се чувани под услови кои ја спречуваат нивната квалитативна промена и ако е извршена обработка (типизација) кога совпаѓањето на ткивото е услов за успешно пресадување.

Здравствената организација која е овластена за чување на делови од човековото тело за пресадување е должна да обезбеди услови заради спречување на нивната квалитативна промена.

Член 16

Земање, обработка, испитување за совпаѓање на ткивата, чување, разменување и пресадување на делови од човековото тело заради лекување, се врши во здравствени организации кои ги исполнуваат условите по однос на простор, опрема и кадар.

Министерството за здравство ги утврдува условите од став 1 на овој член, по претходно мислење на соодветните клиници, односно Медицинскиот факултет.

Министерството за здравство објавува список на здравствени организации кои ги вршат работите од став 1 на овој член во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 17

Здравствените организации од член 16 на овој закон можат да внесуваат од странство или да изнесуваат од Република Македонија делови од човековото тело што се земени за пресадување, заради лекување во согласност со одредбите на овој закон, како и во рамките на договорената меѓународна соработка.

Член 18

Здравствените и други организации што вршат работи што се однесуваат на земање, обработка, разменување, пренесување, чување или пресадување на делови од човековото тело заради лекување имаат, во вршењето на тие работи, право на првенство во превозот на лица и пренесувањето на делови од човековото тело со сите превозни средства на јавниот сообраќај и право на првенство во соопштувањето на вести во средствата за јавно информирање.

Министерството за сообраќај и врски во согласност со Министерството за здравство и со Министерството за внатрешни работи донесува пропис за начинот на остварувањето на правото на првенство во превозот на лица и преносот на делови од човековото тело со средствата на јавниот сообраќај.

Член 19

Здравствените и други организации што земаат, обработуваат, испитуваат совпаѓање на ткива, чуваат, разменуваат, пренесуваат или пресадуваат делови од човековото тело заради лекување водат посебна евиденција за вршењето на тие работи и податоците и известувањата ги доставуваат до здравствената организација овластена од Министерството за здравство за вршење на работите на информативен центар за пресадување на делови од човековото тело (во натамошниот текст информативен центар за трансплантација).

Министерството за здравство пропишува кои податоци организациите од став 1 на овој член ги водат во посебна евиденција, како и начинот и роковите за доставување на податоците и известувањата.

Член 20

Здравствената организација која зема делови од телото на умрено лице заради пресадување, сама или во соработка со здравствената организација која врши пресадување делови од човековото тело, зема делови од телата на умрени лица и ги обработува и доставува до здравствената организација која исполнува услови за вршење на испитување за совпаѓањето на ткивата.

Здравствените организации што вршат испитување на совпаѓање на ткивата по извршената обработка – типизација, деловите од човековото тело ги доставува до здравствената организација определена за нивно чување.

Член 21

За секоја работа на пресадување на делови од човековото тело се води медицинска документација и протокол. Кон протоколот се приложуваат и други документи кои произлегуваат од одредбите од членовите 6,8,9,10,11 и 19 на овој закон.

Член 22

Здравствените организации што вршат земање, обработка, чување, разменување и пресадување делови од човековото тело или вршат испитување за совпаѓање на ткивата, должни се меѓусебно да соработуваат во разменувањето и давањето на соодветни податоци, заради поуспешно вршење и научно и стручно унапредување на овој метод на лекување.

Член 23

Собирање, обработка и размена на податоци од значење за земање, определување на совпаѓање и пресаду-

вање делови од човековото тело врши информативниот центар за трансплантација со сите здравствени организации што вршат земање, определување на совпаѓањето и пресадување на делови од човековото тело во земјата и со соодветните организации со кои се разменуваат делови од човековото тело во странство.

Покрај работите од став 1 на овој член информативниот центар за трансплантација ги врши следниве работи:

1) подготвува единствени листи на чекање за пресадување по редот на итноста според клиничките индикации и листи на чекање на високо сензибилизирани приматели и редовно им ги доставува на здравствените организации;

2) го координира и организира преносот на делови од човековото тело и превозот на болни од и во странство;

3) води регистар на писмените изјави за противење на давањето делови од човековото тело за пресадување и редовно го доставува до здравствените организации што вршат земање и пресадување и

4) доставува периодични и годишен извештај за работите од својот делокруг до Републичкиот завод за здравствена заштита и до Министерството за здравство.

Член 24

Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него во врска со внесувањето и изнесувањето на делови од човековото тело од Република Македонија што се земаат заради лекување врши Министерството за здравство.

Член 25

Во случај на судски спор против било кој член од тимот кој учествува во земањето и пресадувањето на делови од човековото тело, тој има целосна правна заштита на сметка на организацијата каде што е вработен.

Член 26

Тој кој за каков и да било надоместок ќе даде дел од своето тело или дел од телото на друго живо или умрено лице заради пресадување или во тоа посредува, ќе се казни за кривично дело со затвор од три месеци до три години.

Член 27

Лекар кој заради пресадување ќе земе дел од телото на лице за кое според правилата на медицинската наука комисијата од член 4 став 3 на овој закон не утврдила дека настапила смрт, ќе се казни за кривично дело со затвор од шест месеци до три години.

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни лекар кој заради пресадување ќе земе дел од телото на умрено лице кое кога било живо изречно во писмена форма се противело на земањето дел од телото или ако земе дел од телото на умрено малолетно или душевно заболено лице без претходна писмена согласност од родителот или старателот.

Член 28

Лекар кој заради пресадување ќе земе дел од телото на живо полнолетно душевно здраво лице без претходно прибавена писмена согласност од тоа лице или ако земе дел од телото на живо лице кое не е полнолетно, кое е душевно заболено или е деловно неспособно или ако земе коскена срцевина од малолетно лице без претходно прибавена писмена согласност од родителите, ќе се казни за кривично дело со затвор од три месеци до три години.

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни за кривично дело лекар кој пред пресадувањето нема да

прибави, во писмена форма, согласност од примателот, односно од неговиот родител или старател, ако примател е малолетно лице или душевно заболено лице или ако пресади дел од телото спротивно на волјата на давателот изразена во дадената согласност.

Со казната од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во здравствената организација ако зема или пресадува делови од човековото тело или го испитува совпаѓањето за пресадување, а организацијата не ги исполнува условите за тоа пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 29

Со парична казна од четири до десет плати ќе се казни за прекршок здравствената организација ако:

1) по земањето на делови од телото на умрениот заради пресадување не изврши обдукција на умрениот (член 5);

2) во земањето и пресадувањето на дел од човековото тело учествува лекарот кој учествувал во лекувањето пред да настапи смртта или како член на комисијата учествувал во утврдувањето на смртта на лицето (член 7);

3) на давателот, односно на примателот на дел од човековото тело, пред почетокот на зафатот, не му даде објаснување за природата и целта на земањето и пресадувањето на делови од телото и за опасностите на кои се изложува давателот, односно примателот (член 12);

4) земање на дел од телото на живо лице заради пренесување и пресадување на тој дел не заврши во иста здравствена организација, освен коскена срцевина (член 14);

5) земиот дел од човековото тело не го чува под посебни услови кои ја спречуваат неговата квалитативна промена (член 15 став 2) и

6) врши земање, обработка, испитување за совпаѓање на ткивата, чување, разменување и пресадување на делови од човековото тело заради лекување, а не ги исполнува условите по однос на просторот, опремата и кадарот (член 16).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во здравствената организација со парична казна од една половина до две плати.

Член 30

Со парична казна од четири до десет плати ќе се казни за прекршок и информативниот центар за трансплантација ако не ги врши или неуредно ги врши работите за чие вршење е обврзан со овој закон (член 23).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во здравствената организација со парична казна од една половина до две плати.

Член 31

Со парична казна од четири до десет плати, ќе се казни за прекршок организација која превезува лица или предмети со превозни средства на јавниот сообраќај, ако на здравствената организација не и обезбеди првенство при превозот на лица и при пренесувањето на делови од човековото тело за пресадување заради лекување (член 18 став 1).

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и организацијата која се занимава со јавно информирање, односно со пренесување на вести, ако на здравствената организација не и обезбеди првенство во соопштувањето на вести во врска со земање, разменување, чување, пренесување или пресадување на делови од човековото тело (член 18 став 1).

За дејствијата од ставовите 1 и 2 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата која врши превоз со средства на јавниот сообраќај, односно организацијата која се занимава со јавно ин-

формирање, со парична казна од една половина до две плати.

Член 32

Министерството за здравство ќе ги донесе прописите од членовите 4 став 4, 16 став 2 и 19 став 2 на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До донесувањето на прописите од став 1 на овој член ќе се применуваат прописите донесени врз основа на Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување („Службен весник на СРМ“ број 29/83 и 15/95) и Законот за условите за земање и пресадување на делови од човековото тело („Службен лист на СФРЈ“ број 63/90, 22/91 и 15/95).

Член 33

Здравствените организации се должни да го усогласат своето работење со одредбите на овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 34

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување („Службен весник на СРМ“ број 29/83 и 15/95) и Законот за условите за земање и пресадување на делови од човековото тело („Службен лист на СФРЈ“ број 63/90, 22/91 и 15/95).

Член 35

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

749.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА

Се прогласува Законот за Воена академија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2138/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ВОЕНА АКАДЕМИЈА I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се основа Воена академија за образование на кадри за потребите на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армија).

Член 2

Воената академија (во натамошниот текст: Академија) е воена високо образовна и научно-истражувачка установа.

Член 3

Академијата има својство на правно лице.

Член 4

Одредбите од Законот за насоченото образование и Законот за научно-истражувачката дејност соодветно се применуваат и во работата на Академијата, доколку со овој закон поинаку не е определено.

II. ДЕЈНОСТ И РАКОВОДЕЊЕ СО АКАДЕМИЈАТА

Член 5

На Академијата се организираат и остваруваат студии за VIII степен на стручна подготовка за родовите на копнената војска на Армијата, постдипломски студии и докторат на науки од областа на воената стратегија, оператика и тактика и научно-истражувачката дејност од дисциплините што се негуваат на неа.

Покрај работите од став 1 на овој член, на Академијата се остварува и стручно оспособување и усовршување на лица со високо образование за службите на копнената војска на Армијата.

Член 6

Студиите на Академијата за стекнување на VIII степен на стручна подготовка (високо образование) се организираат само како редовни студии и траат четири години.

Член 7

За стекнување VII2 степен на стручна подготовка (постдипломски студии) на Академијата се организираат студии за научно усовршување (магистратура) и студии за стручно усовршување (специјализација).

По завршувањето на студиите за научно усовршување, лицето се стекнува со магистратура од областа на воените науки.

По завршувањето на студиите за стручно усовршување на Академијата, лицето се стекнува со специјализација за командни и штабни должности во Армијата.

Специјализацијата за командни и штабни должности во Армијата трае најмалку една година.

Член 8

Академијата врши и научно-истражувачка работа, како интегрален дел на вкупната дејност и основа за остварување на наставно-образовната работа.

Работите од став 1 на овој член поблиску се уредуваат со Статутот на Академијата.

Член 9

Наставните планови и програми на Академијата за високото образование и постдипломски студии, како и за стручно оспособување и усовршување на лицата за родовите и службите на Армијата се донесуваат со претходна согласност на министерот за одбрана.

Член 10

Научно-истражувачката работа на Академијата се изведува според Програмата за научно-истражувачка работа и другите форми на научно-истражувачката дејност од значење за одбраната.

Резултатите од научните истражувања можат да ги користат претпријатијата и други правни лица, и можат да се објават, со претходна согласност на министерот за одбрана.

Член 11

Статутот на Академијата го донесува наставно-научниот совет по претходно мислење од министерот за одбрана.

Работните места во Академијата со правилникот ги утврдува деканот на Академијата, по претходна согласност од министерот за одбрана.

Член 12

Со работата на Академијата раководи декан.
Деканот на Академијата е воен старешина кого го поставува и разрешува министерот за одбрана од редот на наставно-научните и научните работници.

1. Прием на питомци

Член 13

Прием на кандидати за високо образование на Академијата се врши врз основа на конкурс што го распишува министерството за одбрана (во натамошниот текст: Министерство).

Конкурсот го спроведува комисија на Академијата, составена од пет члена од кои два члена именува министерот за одбрана.

Изборот на кандидатите го врши Наставно-научниот совет на Академијата на предлог од комисијата.

Бројот на студентите на Академијата за секоја учебна година го определува министерот за одбрана.

Член 14

Право на учество на конкурсот за прием на Академијата имаат кандидати кои:

- се државјани на Република Македонија;
- завршиле IV степен на стручна подготовка;
- не се постари од 21 година;
- се психофизички способни и
- ги исполнуваат посебните услови за прием определени со Статутот на Академијата.

Психофизичката способност ја утврдува посебна стручна военно-лекарска комисија формирана од Министерството.

Член 15

На Академијата можат да студираат и припадници на вооружените сили на странски држави.

Условите за прием и школување на лицата од став 1 на овој член со Правилник ги утврдува министерот за одбрана.

Член 16

Со запишување на Академијата кандидатот се стекнува со статус на питомец.

2. Интернатско сместување

Член 17

Питомците во текот на студиите на Академијата задолжително престојуваат во Академијата (интернатско сместување).

Во Академијата можат да бидат сместени и лица кои се упатени на стручно оспособување и усовршување, за време додека трае оспособувањето, односно усовршувањето.

Член 18

За време на студиите на питомците им се обезбедува:

- сместување и исхрана, униформа, долна облека и обувки, учебници и други предмети и помагала потребни за студирањето, без надоместок;
- здравствено и инвалидско осигурување, доколку тоа не им е обезбедено по друг основ;
- месечни парични примања за намирување на неопходните лични потреби и
- патни трошоци за доаѓање на Академијата и враќање дома секоја учебна година и при полугодишниот распуст, како и патни и други трошоци при упатување на практика од Академијата одобрени од деканот на Академијата.

Висината на месечните парични примања за намирување на неопходните лични потреби и висината на трошоците од став 1 алинеја 4 на овој член со правилник ја утврдува министерот за одбрана.

Член 19

Посебните права и обврски меѓу питомците и Академијата се уредуваат со договор во согласност со Статутот на Академијата.

Член 20

За време на студиите питомците носат униформа со пропишани ознаки за питомците.

Ознаките и носењето на униформата ео правилник ги утврдува министерот за одбрана.

Член 21

Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските спрема питомецот се применува, освен мерките утврдени со Законот за насочено образование и мерката забрана за излегување од објектите на Академијата до 30 дена.

Член 22

Во текот на студиите питомците можат да повторуваат само еднаш и во таа учебна година немаат право на интернатско сместување и права согласно член 18 на овој закон.

Член 23

Питомецот кој ќе ја заврши Академијата се стекнува со стручен назив офицер од соодветен род, се произведува во чин потпоручник и се здобива со право да стапи на работа во Министерството во согласност со општиот акт за систематизација на работите и задачите на Министерството и општиот акт за организација и формација на Армијата.

Член 24

Питомецот кој ќе биде отстранет од Академијата по негова вина или ќе одбие да работи на работното место на кое ќе биде распореден по завршувањето, е должен да ги надомести трошоците за сместување и исхрана и задоволување на другите воспитно-образовни потреби на Академијата, сразмерно на времето на студиите.

3. Прием на лица на стручно оспособување и усовршување

Член 25

Прием на лица на стручно оспособување и усовршување за службите на копнената војска на Армијата се врши соодветно на одредбите на член 13 од овој закон. Стручното оспособување и усовршување трае до една година.

Право на учество на конкурс за стручно оспособување и усовршување имаат лица кои се здобиле со високо образование, не се постари од 28 години, го отслужиле воениот рок и ги исполнуваат и условите утврдени во алинеите 1, 4 и 5 на член 14 од овој закон.

По завршувањето на стручното оспособување и усовршување, лицата се стекнуваат со стручен назив офицер од соодветната служба и се произведуваат во чин поручник.

Лицата од став 4 на овој член имаат право на прием во службата во постојаниот состав на Армијата.

III. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКАДЕМИЈАТА

Член 26

Средствата за финансирање на дејноста на Академијата се обезбедуваат од Буџетот на Републиката, како и од други извори во согласност со закон.

IV. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 27

Прописите и општите акти што се однесуваат на правата, должностите и обврските на воените старе-

пини на служба во постојаниот состав на Армијата, соодветно се применуваат и на воените старешини распоредени на работа во Академијата.

Член 28

Надзор на реализацијата на наставните планови и програми на Академијата врши Министерството.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Член 29

До конституирањето на Академијата, Установата за обучување на воени старешини во состав на Министерството продолжува со работата и со задачите за кои е основана.

Питомците кои се дошколуваат на Установата за обучување на воени старешини, продолжуваат да студираат според постојните наставни планови и програми до почетокот на учебната 1995/96 година.

Член 30

Работниците, опремата, инвентарот и другите средства што ги користи Установата за обучување на воени старешини ги презема Академијата за извршување на дејноста утврдена со овој закон.

Член 31

Подготовките за почеток на работата на Академијата ги врши матичната комисија која ја формира Министерството.

Матичната комисија ја сочинуваат пет члена, од кои три се работници со наставно-научни звања од областа на одбраната, а два члена се работници со наставно-научни звања од други области.

Член 32

За военостручните и военоспецијалистичките предмети, по исклучок, настава може да држат и лица со високо образование и постигнати резултати во практичната работа во областа на одбраната. Овие лица можат да бидат ангажирани најмногу до шест години од денот на влегување во сила на овој закон, а нивниот ангажман се уредува со посебен правилник на министерот за одбрана.

Член 33

Академијата ќе почне со работа во учебната 1995/96 година.

Член 34

Питомците кои на денот на влегување во сила на овој закон со дошколување во Установата за обучување на воени старешини во состав на Министерството ги положиле испитите и дипломскиот испит според наставниот план и програма на таа Установа во текот на 1992, 1993, 1994 и 1995 година, се стекнуваат со високо образование со стручен назив офицер од соодветен род, се произведуваат во чин потпоручник и се здобиваат со право да стапат на работа во Министерството, односно на служба во Армијата.

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

Член 36

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за воените школи и научно-истражувачките установи на југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“ број 12/78 и 43/86).

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

750.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за одбрана, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2137/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОДБРАНА

Член 1

Во Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ број 8/92) во членот 124 зборовите: „од 2 до 6 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од три десетини до една половина од плата“.

Член 2

Во член 125 став 1 зборовите: „од 20 до 50 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од десет до дваесет плати“.

Во став 2 зборовите: „од 2 до 6 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од една до три плати“.

Член 3

Во член 126 став 1 зборовите: „од 20 до 50 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од десет до дваесет плати“.

Во став 2 зборовите: „од 2 до 6 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од една до три плати“.

Член 4

Во член 127 зборовите: од 20 до 50 илјади динари“ се заменуваат со зборовите: „од една до три плати“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

751.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, ДЕМИР ХИСАР, ОХРИД И РЕСЕН

Се прогласува Законот за обезбедување на средства за санирање на последиците од земјотресот во општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2141/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА САНИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, ДЕМИР ХИСАР, ОХРИД И РЕСЕН

Член 1

Со овој закон се обезбедуваат средства за санирање на последиците од земјотресот што го погоди подрачјето на општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен на 1 септември 1994 година.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат со издвојување од:

- средствата наменети за плати на претпријатијата и други правни и физички лица, органите на управата, АРМ, во висина на по една просечна еднодневна нето заработувачка по вработен, за месецот за кој се издвојуваат средствата кај правното и физичкото лице при исплата на платите во месеците јуни и септември 1995 година;

- личните примања на лицата кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, во висина на по една просечна еднодневна заработувачка од утврдената нето плата на која лицето го пресметува персоналниот данок од доход, во месеците јуни и септември 1995 година;

- личните примања на лицата кои остваруваат приходи од земјоделска дејност, во висина од 0,2% од катастарскиот приход кој служи како основица за утврдување на данок за 1995 година и

- средствата наменети за пензии на корисниците на пензиско и инвалидско осигурување, во висина од еднодневен износ на пензиите исплатени во месеците јуни и септември 1995 година.

Средствата од став 1 алинеи 1, 2 и 4 на овој член се издвојуваат при исплатата на платите, односно пензиите во определените месеци.

Доколку обврзниците за плаќање на обврската од став 1 на овој член не вршат исплата на платите, односно пензиите во определените месеци обврската од овој закон ја намираваат при првата наредна исплата на платата, односно пензијата.

Пресметувањето на износот од став 1 алинеја 3 на овој член го врши органот за јавни приходи, при утврдувањето на годишниот данок.

Член 3

Од плаќање на обврската од член 2 на овој закон, се ослободува Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за делот на средствата наменети за исплата на најнискиот износ на пензијата.

Член 4

Средствата што се издвојуваат по овој закон не подлежат на привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на Републиката.

На средствата што се издвојуваат според член 2 на овој закон не се пресметуваат и не се плаќаат даноци и придонеси.

Член 5

Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат на посебна републичка сметка – Средств за солидарноста за санирање на последиците од земјотресот во општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен.

Член 6

Средствата од член 4 на овој закон се пренесуваат на општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен во сооднос со утврдените штети според методот за санација до првобитна состојба на објектите чии општетувања се од III, IV и V степен, верифицирани од републичката комисија за процена и утврдување на висината на штетата од елементарни непогоди, и тоа:

– Битола	75,7%,
– Демир Хисар	10,6%,
– Охрид	2,1%, и
– Ресен	13,6%

Средствата од став 1 на овој член општината ќе ги доделува на крајните корисници како неповратни средства според документацијата за процена на штетата.

Член 7

Поблиски критериуми и начини на користење на средствата обезбедени со овој закон утврдуваат собранијата на општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен.

Член 8

За користењето на средствата што се обезбедуваат со овој закон Собранието на општината и поднесува тримесечен извештај на Владата на Република Македонија, а Владата на Република Македонија – конечен извештај на Собранието на Република Македонија.

Член 9

Министерот за финансии по потреба ќе го пропише начинот и постапката за пресметување и плаќање на средствата од член 2 на овој закон.

Член 10

Контрола над издвојувањето и уплатувањето на средствата од член 2 на овој закон врши Заводот за платен промет и Управата за јавни приходи.

Член 11

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

752.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РЕФОРМА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој за реализација на Проектот за социјална реформа и техничка помош, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2143/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА СОЦИЈАЛНА РЕФОРМА И ТЕХНИЧКА ПОМОШ****Член 1**

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој со кредит во износ од 9.000.000 Специјални права на влечење (14.000.000 САД долари) за реализација на Проектот за социјална реформа и техничка помош.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон ќе се утврдат со договорот кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој.

Во име на Република Македонија, договорот од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 25 години со грејс период од 10 години. Кредитот се отплатува во полугодишни рати кои пристигнуваат на 15 април и 15 октомври секоја година, почнувајќи од 15 октомври 2005 година.

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој, но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегување во сила на договорот за кредит до денот на повлекување на средствата.

На повлечениот износ од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги по стапка од 0,75% годишно.

Провизијата од ставовите 2 и 3 на овој член се плаќа полугодишно, на 15 април и 15 октомври секоја година.

Член 4

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплатува со средства од Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

753.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА**

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој за реализација на Проектот за приспособување на финансискиот сектор и претпријатијата,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 7 јуни 1995 година.

Број 08-2142/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАЈ МЕЃУНАРОДНОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА РАЗВОЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР И ПРЕТПРИЈАТИЈАТА****Член 1**

Република Македонија се задолжува кај Меѓународното здружение за развој со кредит во износ од 54.700.000 Специјални права на влечење (85.000.000 САД долари) за реализација на Проектот за приспособување на финансискиот сектор и претпријатијата.

Член 2

Условите и начинот на користење на кредитот од член 1 на овој закон ќе се утврдат со договорот кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Меѓународното здружение за развој.

Во име на Република Македонија договорот од став 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Рокот за отплата на кредитот од член 1 на овој закон е 25 години, со грејс период од десет години. Кредитот се отплатува во полугодишни рати кои пристигнуваат на 15 април и 15 октомври секоја година, почнувајќи од 15 октомври 2005 година.

На неповлечените средства од кредитот се плаќа провизија по стапка што ја пропишува Меѓународното здружение за развој, но не поголема од 0,50% годишно. Провизијата се пресметува 60 дена од денот на влегувањето во сила на договорот за кредит до денот на повлекување на средствата.

На повлечениот износ од главнината на кредитот што пристигнува за плаќање се плаќа провизија за услуги по стапка од 0,75% годишно.

Провизијата од ставовите 2 и 3 на овој член се плаќа полугодишно, на 15 април и 15 октомври секоја година.

Член 4

Република Македонија кредитот од член 1 на овој закон ќе го отплатува со средства од Буџетот на Република Македонија.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

754.

Врз основа на член 84, став 1, алинеја 10 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), согласно член 1 од Законот за помилување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/93), Претседателот на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА****I**

Потполно се ослободува од натамошно извршување на казната затвор осуденото лице:

1. Драге Славко Павлов од Кратово.

II

Извршувањето на изречената казна затвор им се заменува со условна осуда за време од 1 година на осудените лица:

1. Ментор Нафис Тафилоски, од с. Лабуништа, во траење од 2 месеци,

2. Ангелко Корун Коруноски од с. Вевчани, во траење од 3 месеци,

3. Амит Раим Азизи од с. Туин–Кичево, во траење од 3 месеци,

4. Емини Шабан Ваит од Кичево, во траење од 3 месеци.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-533
9 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

755.

Врз основа на член 91 став 1 алинеја 11 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 31/91) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.05.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПРИНЦИПАТОТ ЛИХТЕНШТАЈН

Член 1

За амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн се именува д-р Срѓан Керим.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1911/1
22 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Цвренковски, с.р.

756.

Врз основа на точка 3, став 8 од Одлуката за девизната политика и Проекцијата на платниот биланс на Република Македонија за 1995 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА АУКЦИСКА РАСПРЕДЕЛБА НА УТВРДЕНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА ПООДДЕЛНИ СТОКИ ДО КРАЈОТ НА 1995 ГОДИНА

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

1. Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот и роковите во кои се спроведува аукциска распределба на утврдените или на дел од утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки наведени во Списокот на стоките со форми на извозот и увозот, кој е составен дел на Одлуката за распоредување на стоките на форми на извозот и увозот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/93, 52/94 и 57/94).

Аукциската распределба се врши со усно јавно наддавање на учесниците (во натамошниот текст: наддавање).

2. Право на учество на наддавањето имаат претпријатија и другите правни лица регистрирани за вршење на надворешно-трговскиот промет со стоките за кои се врши распределба на утврдените или на дел од утврдените контингенти (во натамошниот текст: претпријатија) и претприемачите.

3. Определувањето на стоките и на нивните контингенти или дел од контингентите за кои се врши наддавање се врши со акт на Владата на Република Македонија.

4. Наддавањето го спроведува Министерството за надворешни работи.

5. Министерот за надворешни работи образува Комисија за спроведување на наддавањето (во натамошниот текст: Комисија) која ја сочинуваат претседател и негов заменик и пет члена и нивни заменици, од кои по еден член и нивен заменик се именуваат од Министерството за стопанство, Министерството за финансии и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

II. ОРГАНИЗИРАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО

6. Комисијата го објавува наддавањето во дневниот печат и на огласната табла на Министерството за надворешни работи најдоцна пет дена по влегувањето во сила на актот на Владата на Република Македонија со кој се утврдува обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки, а најрано десет дена пред одржување на наддавањето.

Објавата особено содржи:

- место, ден и час на одржување на наддавањето;
- вид на стоката и големина на контингентот или на дел од контингентот што се распределува со наддавање;
- големина на еднаквите делови по единица мерка на утврдениот контингент или на дел од контингентот кои се распределуваат со наддавање;
- почетен денарски износ по единица мерка на стоката која се распределува по пат на наддавање;
- минимален број на учесници во наддавањето;
- ограничување на делот од контингентот кој може да го добие поодделен учесник во наддавањето;
- износ на котизација за учество на наддавањето;
- сметка на која треба да се уплати котизацијата;
- рок за извршување на извозот односно увозот;
- рок и начин за доставување на пријавите.

7. Претпријатијата и претприемачите учествуваат во наддавањето со поднесување на писмена пријава.

Пријавата се поднесува до Министерството за надворешни работи.

Во пријавата треба да се наведе:

- за претпријатијата: називот на претпријатието, адресата, телефонот;
- за претприемачите: име и презиме на претприемачот, назив на дуќанот, адресата и телефонот;
- име и презиме на овластениот претставник на претпријатието или претприемачот;
- број на жиро-сметката на учесникот во наддавањето доколку со таква располага.

Пријавата ја пополнува овластено лице на учесникот во наддавањето со наведување полно име и презиме.

Кон пријавата претпријатието учесник во наддавањето приложува доказ дека е регистрирано за вршење на надворешно-трговски промет, а претприемачот приложува изјава дека извозот односно увозот на стоката врз основа на контингент што би се добил со наддавање е извоз на сопствено производство или увоз за сопствени потреби согласно одредбата на член 80, став 1 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93).

Кон пријавата се приложува и доказ за уплатен износ на име котизација за учество во наддавањето.

8. Пристигнувањето на пријавите се регистрира во специјален регистар кој што го води Министерството за надворешни работи.

9. Висината на котизацијата за учество во наддавањето при распределба на утврдените или дел од утврдените

контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки ја утврдува Владата.

Висината на котизацијата од претходниот став на оваа точка е составен дел од оваа одлука (Прилог 1).

III. СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО

10. Наддавањето може да се спроведе ако Комисијата работи во полн состав.

Седниците на Комисијата ги свикнува нејзиниот претседател или, во отсуство на претседателот, неговиот заменик.

Комисијата може да донесе деловник за својата работа.

Комисијата води записник за својата работа.

11. На наддавањето учествува претставник на претпријатието односно претприемачот или негов претставник, кој на Комисијата и приложува доказ за овластувањето за учество во наддавањето.

12. На наддавањето Комисијата прво ги отвора пликите со пријавите по редоследот на стоките наведени во објавата и, доколку најде дека ги содржат сите елементи наведени во објавата, ги прогласува за исправни.

13. Еднаквите делови по единица мерка на утврдениот контингент или на дел од контингентот од точка 6, став 2, алинеа 3 од оваа одлука им се распределуваат на учесниците во наддавањето кои ќе понудат највисок износ по редоследот на стоките во објавата до нивното исцрпување, имајќи го притоа предвид ограничувањето од точка 6, став 2, алинеа 6 од оваа одлука.

14. Комисијата по правило до крајот на работното време истиот ден кога е спроведено наддавањето, ги соопштува резултатите од истото на огласната табла на Министерството за надворешни работи.

15. Учесниците во наддавањето на кои им е распределен дел на утврдениот контингент се должни најдоцна десет дена по одржаното наддавање на Комисијата да и достават доказ за уплата на постигнатиот износ на наддавањето, а во полза на Буџетот на Република Македонија.

16. По прибавениот доказ од точка 15 од оваа одлука министерот за надворешни работи во рок од три дена донесува поединечни решенија за распределен извозен односно увозен контингент.

17. Доколку некој од учесниците во наддавањето не постапи согласно одредбата на точка 15 од оваа одлука или доколку бројот на учесниците на наддавањето е под минималниот број содржан во објавата, за тој дел на контингентот постапката на наддавање се повторува во рок од 15 дена.

Доколку и при повторената постапка настане некој од случаите од претходниот став од оваа точка, тој дел на контингентот се распределува согласно член 13, став 2 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93).

Поодделен контингент или дел на контингентот не се распределува доколку не се јави никој на наддавањето.

18. Министерот за надворешни работи, по потреба, донесува поблиски прописи за спроведување на оваа одлука.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

19. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за аукциска распределба на утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки за периодот јануари-март 1995 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/95 и 20/95).

20. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-612/3
5 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Цвешковски, с.р.

(Прилог 1)

ВИСИНА НА КОТИЗАЦИЈА ПО ПРОИЗВОДИ ЧИЈА РАСПРЕДЕЛБА СЕ ВРШИ СО АУКЦИЈА

Прва група – 2.000 денари

ТАР. БРОЈ

Крап жив	0301.93
Пастрмка свежа или разладена	0302.11
Чоколадо, други производи во табли или прачки со маса поголема од 2 кг. или во течна состојба, маса, прав, гранули или во други форми	1806.20
Џемови	2007.992
Активен квасец	2102.10
Печатена украсна хартија	4811.391
Праски	0809.30
Краставици приготвени или конзервирани	2001.101
Корнишони приготвени или конзервирани	2001.109
Пиперки подготвени, приготвени или конзервирани	2001.902
Слатки пиперки, приготвени или конзервирани	2001.9091
Домати цели или во парчиња	2002.10
Друго	2002.90
Ајвар	2004.9091
Ајвар	2005.901
Сок од домати	2009.992
Сок од грозје; вклучувајќи и шира од грозје	2009.60
Сок од јаболко	2009.70
Сок и концентрат од вишни	2009.802
Лозова и комова ракија	2208.202

Втора група – 3.000 денари

Какао во прав со додаток на шеќер	1806.10
Р'скав леб (крисп)	1905.10
Леб и слични производи зачинети	1905.20
Двопек, тост леб и слични тост производи	1905.40
Вина пенливи во садови до 2 литри	2204.109
Други вина во садови до 2 литри	2204.21
Вермут	2205.101
Вињак, Коњак, Армањак и слично	2208.201
Цигари што содржат тутун	2402.20

Трета група – 5.000 денари

Гуми за цваќање	1704.10
Бела чоколада	1704.902
Бонбони	1704.903
Производи од шеќер, друго	1704.909
Чоколадо, друго, во табли или прачки, полнети	1806.31
Чоколадо, друго, во табли или прачки, неполнети	1806.32
Чоколадо, друго	1806.90
Слатки, бисквити, вафли и обланди	1905.30
Леб, печива, друго	1905.90

757.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“, број 2/94) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 64/94), Владата на Република Македонија донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗ НА РАФИНИРАНО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ**

1. Се определува посебна давачка при увоз на рафинирано масло за јадење Тарифен број на ЦТ 15 07.90 – друго со шифра на тарифен став ЦТ 15 07 90018 – друго, Тарифен број на ЦТ 15 12.19 – друго со шифра на Тарифен став на ЦТ 15 12 19 004 – друго и Тарифен број на ЦТ 15 14 901 со шифра на тарифен став 15 14 90107 – од репка, во износ од 6,00 ден/лит.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1211/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

758.

Врз основа на член 3 од Законот за посебните давачки при увоз на земјоделски и прехранбени производи („Службен весник на РМ“ број 2/94 и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 64/94), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ ПРИ УВОЗОТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛАЌААТ ПОСЕБНА ДАВАЧКА**

1. Во Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот претпријатијата и другите правни лица плаќаат посебна давачка („Службен весник на РМ“ број 16/94, 29/94, 42/94, 46/94 и 21/95) во точка 1, по потточката 17-а се додава нова точка 17-б, која гласи:

Ред. бр.	Тарифен бр. на ЦТ	Тарифна ознака на ЦТ	Наименување на стоките
17-б	15.07.		Соино масло и негови фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани;
	15.07.09	15 07 90018	– друго
	15.12.		Масла од семе на сончоглед шафраника и памуково семе и нивни фракции, пречистени или непречистени, но хемиски немодификувани;
	15.12.1		Масла од сончоглед и шафраника и нивни фракции;
	15.12.19	15 12 19004	– друго
	15.14		Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани или нерафинирани, но хемиски немодификувани;
	15.14.90		– друго;
	15.14.901	15 14 90107	– од репка

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1009/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

759.

Врз основа на член 55 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/93, 41/93 и 78/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОВРАТИ НА ЦАРИНИТЕ И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ**

1. Во Одлуката за поврати на царините и другите увозни давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 81/93), во точката 2, став 2, зборовите „Министерство за односи со странство“ се заменуваат со зборовите „Министерство за надворешни работи“, а зборовите „неопходни за процесот на репродукцијата, а кои не се произведуваат во земјата“ се заменуваат со зборовите „кои не се произведуваат во земјата, а се неопходни за процесот на репродукцијата“.

2. Во точката 2, по став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„По барање на претпријатието, Министерството за стопанство издава потврда дека по основ на издадените компензациони решенија од претходниот став се исполнети предвидените услови, односно дека извозот на стоки и услуги се наплатува со увоз на сировини и репроматеријали кои не се произведуваат во земјата, а се неопходни за процесот на репродукцијата“.

3. Во точка 4, потточка 4 зборовите „Министерство за односи со странство“ се заменуваат со зборовите „Министерство за надворешни работи“.

4. Во точка 7, став 3, потточка 6 зборовите „и увоз“ се бришат.

5. Точка 9, став 1 се менува и гласи:

„Претпријатието што ќе извезе и наплати земјоделско-прехранбени производи наброени во прилогот бр. 2 кој што е составен дел на оваа одлука, има право на поттикнување на извозот и тоа:

- 1) За добиточни преработки – по стапка од 16%;
- 2) за јагнешко и овчо месо – по стапка од 30%;
- 3) за грозје и вино – постапка од 12%;
- 4) за овошје и зеленчук – по стапка од 5%;
- 5) за ориз и преработки од ориз – по стапка од 5%;

6. Во точка 12, став 2 зборовите „првото поднесување на барањето“ се заменуваат со зборовите „добитното известување од Народната банка за отстранување на уочените неправилности“.

7. Во точка 12, став 5, ред 5 и 10 зборовите „институцијата на“ се заменуваат со зборовите „Заводот за“.

8. Оваа одлука се однесува на наплатите по основ на извозот на стоки и услуги остварени од денот на нејзиното влегување во сила, а кај наплатите по основ на извозот на јагнешко месо од 1.03.1995 година.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-937/2
5 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

Прилог 1

Прилогот бр. 1 се дополнува и гласи:

Стапки за поврати на царината и другите увозни давачки по шифри на дејности согласно точка 5 од Одлуката:

ред. бр.	Дејност	Шифра на дејноста	Стапка на поврат
17 ^a	Производство и поправка на шински возила	01 151	3,90
22 ^a	Производство на други електротехнички производи	01 179	3,10

Прилогот бр. 2 се менува и гласи:

Прилог 2

СПИСОК НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО КОИ СЕ ПОТТИКНУВА ИЗВОЗОТ СО ГЛАСНО ТОЧКА 9 ОД ОДЛУКАТА

I. Добиточни преработки

1. Јагнешко и овчо месо – свежо, разладено, смрзнато или конзервирано:

- тар. бр. 02.04 – Месо овчо или козјо, свежо, разладено или смрзнато, освен тар. бр. 0204.50
- тар. бр. 1602.90 – други, приготвени или конзервирани производи од месо (овчи гулаш)

2. тар. бр. 0407.005 – кокошкини јајца, други

II. Грозје и вино

1. тар. бр. 0806.10 – грозје свежо

2. тар. бр. 22.04 – вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина, шира од грозје, освен онаа од тар. бр. 20.09

3. тар. бр. 22.05. – вермут и други вина од свежо грозје, ароматизирани со растенија или со средства за ароматизација

4. тар. бр. 2208.902 – вински дестилат

III. Овошје и зеленчук

1. тар. бр. 0702.00 – домати, свежи или разладени

2. тар. бр. 07.04 – зелка, карфиол, келераба, келј и сличен зелковиден зеленчук за јадење, свежи или разладени

3. тар. бр. 0707.00 – краставици и корнишони, свежи или разладени

4. – тар. бр. 0709.60 – пиперки, свежи или разладени

– тар. бр. 0710.801 – пиперки смрзнати

5. Зеленчук, привремено конзервиран, непогоден за непосредна исхрана

– тар. бр. 0711.40 – краставици и корнишони

– тар. бр. 0711.9011 – пиперки

– тар. бр. 0711.909 – мешаници на зеленчук

6. тар. бр. 0712.20 – кромид сушен

7. тар. бр. 0807.10 – дињи и лубеници, свежи

8. тар. бр. 0808.10 – јаголтки, свежи

9. – тар. бр. 0810.10 – јаголтки, смрзнати

– тар. бр. 0811.11 – јаголтки, конзервирани

– тар. бр. 0812.20 – јаголтки, конзервирани

10. – тар. бр. 0813.30 – јаболка, суви

11. Зеленчук и овошје, конзервиран во оцет или оцетна киселина

– тар. бр. 2001.10 – краставици и корнишони

– тар. бр. 2001.902 – пиперки

– тар. бр. 2001.9091 – пиперки

– тар. бр. 20.02 – домати

– тар. бр. 2103.20 – кечап и други сосови од домати

– тар. бр. 2103.909 – зачини

12. Друг зеленчук, приготвен или конзервиран на друг начин освен со оцет и оцетна киселина

– тар. бр. 2004.909 – друго, вклучувајќи и мешаници (ајвар и др.), смрзнат

– тар. бр. 2005.90 – друго, вклучувајќи и мешаници (ајвар и др.), несмрзнат

– тар. бр. 2009.50 – сок од домати

13. тар. бр. 2009.70 – сок од јаболка

14. – тар. бр. 2009.60 – сок од грозје

– тар. бр. 2009.90 – мешаници на сокови

IV. Ориз и преработка од ориз

1. тар. бр. 1006.20 – ориз, лупен

2. тар. бр. 1006.30 – ориз, полубланширан или бланширан

760.

Врз основа на член 13 и член 14 од Законот за надворешно-трговско работење („Службен весник на РМ“ бр. 31/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОБЕМОТ НА КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ОД 1.04. ДО 31.12.1995 ГОДИНА СО КВАРТАЛНА ДИНАМИКА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки од 1.04. до 31.12.1995 година со квартална динамика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/95) во списокот бр. 1 во редниот број 93 сурови кожи, овчи и јагнешки, свежи или солени со волна, тар. бр. 4102.10 во колоната 4 бројот „200“ се заменува со бројот „400“, а во колоната 5 бројот „200“ се заменува со „0“.

Во редниот број 124 дабово обработено дрво, тар. бр. 4407.91, во колоната 4 бројот „400 м³“, се заменува со бројот „1.400 м³“, а во колоната 7 бројот „1.200 м³“, се заменува со бројот „2.200 м³“.

Во редниот број 125, буково обработено дрво, тар. бр. 4407.92, во колоната 4 бројот „20.000 м³“, се заменува со бројот „28.000 м³“, во колоната 5 бројот „20.000 м³“, се заменува со бројот „40.000 м³“, а во колоната 7 бројот „60.000 м³“, се заменува со бројот „88.000 м³“.

Член 2

Во списокот број 2 по редниот број 94 се додава нов реден број кој гласи:

„94-а – употребувани пневматски надворешни гуми, тарифен број 4012.20, во колоната 4 да стои бројот „2.000 парчиња“ и во колоната 7 да стои бројот „2.000 парчиња“.

Во редниот број 96 – фероманган, тар. бр. 7207.11, во колоните 4, 5 и 6, бројот „0“ се заменува со бројот „50“, а во колоната 7 бројот „0“ се заменува со бројот „150“.

По редниот број 114 се додава нов реден број кој гласи:

„114-а – останати заварени цевки со кружен попречен пресек, тарифен број 7306.30, во колоната 4 да стои бројот „50“, и во колоната 7 да стои бројот „50“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-997/2
5 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

761.

Врз основа на член 27, став 12 од Законот за царините („Службен весник на РМ“ бр. 20/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90), Владата донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА**

1. Со ова решение се утврдуваат резервните делови кои не се произведуваат во Република Македонија и може да се увезат без плаќање царина, а ќе служат за потребите на Народна банка и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Наименување	Количина
84.73		Делови и прибор (освен покривачи, куфери за машина и сл.) погодни за употреба исклучително или главно со машините од тар. бр. 84.69 до 84.72:	
	8473.40	– Делови и прибор на машини од тар. бр. 84.72	
		а) резервни делови за броене пари	174 пар.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1565/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

762.

Врз основа на член 24, став 1 од Законот за санација и реконструкција на дел од банките во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/95), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 22 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА СТОПАНСКА БАНКА А.Д. – СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Стопанска банка А.Д. – Скопје се именува д-р Драгољуб Арсовски, помошник на министерот за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-879/4
22 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

763.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „АСНОМ“ – КОЧАНИ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при Пионерскиот дом „АСНОМ“ – Кочани, со која за инди-

видуален работоводен орган на Домот повторно е именуван ПЕТРЕ ЕФРЕМОВСКИ, професор по географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/34
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

764.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – КОЧАНИ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Кочани со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето, повторно е именуван МИХАИЛО СОЛЕВСКИ, професор по историја.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/35
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

765.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПИОНЕРСКИОТ ДОМ „БРАТСТВО-ЕДИНСТВО“ – ТЕТОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при Пионерскиот дом „Братство-Единство“ – Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на Домот повторно е именуван САЛАЈДИН КАЗИМИ, наставник по албански јазик.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/36
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

766.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ С. СТЕНЧЕ – ТЕТОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе при ОУ „Гоце Делчев“ - с. Стенче, Тетово, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именувана ДАНКА ДИМЧЕСКА, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/37
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

767.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ – БИТОЛА**

1. Владата на Република Македонија не дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Земјоделскиот училишен центар „Кузман Шапкарев“ – Битола, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот е именуван дипл. инж. агр. БОНЕ ЈАНКУЛОВСКИ, професор и в.д. директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-58/17
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

768.

Врз основа на член 255 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85, 29/86, 7/88; 18/89; 29/89; 12/90; 11/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 40/91 и 14/95) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЦСО „МИРКО МИЛЕСКИ“ – КИЧЕВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Републичкиот совет на Училиш-

ниот центар за средно образование „Мирко Милески“ – Кичево, со која за индивидуален работоводен орган на Центарот е именуван ГУРЧИН ГРОЗДАНОВСКИ, професор по филозофија и досегашен в.д. директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-58/18
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

769.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК“ – ПРИЛЕП**

1. За директор на Домот за стари лица „Киро Крстески – Платник“ – Прилеп се именува БОРИС РИСТЕСКИ, дипл. правник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-61/2
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

770.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДОМОТ ЗА ДОЕНЧИЊА И МАЛИ ДЕЦА – БИТОЛА**

1. За директор на Домот за доенчиња и мали деца – Битола, се именува ЛЈУБИЦА ПЕТАНОВСКА, социјален работник, досегашен директор на Домот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-61/3
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

771.

Врз основа на член 58 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78; 43/78; 35/85; 17/91 и „Службен весник на РМ“ бр. 38/91 и 14/95) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ – СКОПЈЕ**

1. За директор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје

се именува м-р ГОРГИ МИТРЕСКИ, професор по педагогија, досегашен директор на Заводот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-61/4
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

772.

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за сценско-уметничка дејност на член („Службен весник на РМ“ бр. 4/86; 51/88 и „Службен весник на РМ“ бр. 12/93) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“ бр. 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ РАБОВОДЕН ОРГАН НА РО
„ТЕАТАР НА НАРОДНОСТИТЕ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО „Театар на народностите“ – Скопје, со која за рабОВОДЕН орган на Театарот повторно е именуван Мухамет Шерифи, наставник по историја и географија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-65/5
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

773.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТ-
НИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ**

1. Вања Михајлова се разрешува од должноста советник на министерот за финансии, поради заминување на друга должноста, сметано од 1.06.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1324/2
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

774.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе -

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. Д-р Илија Кувенциев, се разрешува од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1338/2
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

775.

Врз основа на член 141 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ФОНДОТ ЗА
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ**

1. За директор на Фондот за здравствено осигурување се именува Борис Наумовски, досегашен шеф на Отсекот за спроведување на меѓународните конвенции во Фондот за здравствено осигурување.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1338/3
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

776.

Врз основа на член 155 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“ бр. 40/90 и 63/94) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 мај 1995 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ
ОД ДОЛЖНОСТА РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА
ТРУД ВО ОДДЕЛЕНИЕТО ЗА ТРУД И СОЦИ-
ЈАЛНА ПОЛИТИКА – ТЕТОВО**

1. Владата на Република Македонија дава согласност Нијази Етеми, да се разреши од должноста републички инспектор за труд, од областа на заштитата при работа, во Одделението за труд и социјална политика – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-1406/2
29 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

777.

Врз основа на член 74 став 1 точка 5 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 19/95), министерот за внатрешни работи донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ШТО СЕ УПОТРЕ-
БУВААТ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНА-
ТРЕШНИ РАБОТИ**

1. Цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи, изнесуваат за:

1. Лична карта 100,00 денари
2. Возачка дозвола 250,00 денари
3. Дозвола на возач на трактор 250,00 денари
4. Возачка потврда 250,00 денари
5. Сообраќајна дозвола
за регистрирано возило 200,00 денари

6. Сообраќајна дозвола за регистрирано возило земјоделски трактор 200,00 денари
7. Потврда за регистрација за регистрирано возило 200,00 денари
8. Потврда за привремена регистрација на возило 200,00 денари
9. Дозвола за поседување и носење оружје 200,00 денари
10. Дозвола за поседување на оружје 200,00 денари
11. Тест за полагање на возачки испит (1 лист) 100,00 денари
12. Извод од матична книга на родени за употреба во странство и земјата 50,00 денари
13. Извод од матична книга на венчани за употреба во странство и земјата 50,00 денари
14. Извод од матична книга на умрени за употреба во странство и земјата 50,00 денари
15. Привремена дозвола за движење и престој во граничен појас 200,00 денари
16. Постојана дозвола за движење и престој во граничен појас 200,00 денари
17. Колективна дозвола за движење и престој во граничниот појас 200,00 денари
18. Колективна привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин 200,00 денари
19. Привремена дозвола за движење и задржување на граничен премин 200,00 денари
20. Постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 200,00 денари
21. Инструкторска дозвола 200,00 денари
22. Дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин 200,00 денари
23. Пасош 1.000,00 денари
24. Дипломатски пасош 1.000,00 денари
25. Службен пасош 1.000,00 денари
26. Заеднички пасош 2.000,00 денари
27. Патен лист 100,00 денари
28. Патен лист за странец 1.000,00 денари
29. Патна исправа за бегалец 500,00 денари
30. Патна исправа за лице без државјанство 500,00 денари
31. Лична карта за странци 500,00 денари
32. Туристичка пропусница 200,00 денари
33. Уверение за државјанство 50,00 денари

II. Усогласувањето на цените на обрасците наведени под точка 1 на ова решение ќе се врши во зависност од корекцијата на цените на производителите.

III. Со денот на влегување во сила на ова решение преставува да важи Решението за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи („Службен весник на РМ“, бр. 29/92, 37/92, 50/92, 67/92, 1/93, 33/93, 58/93 и 78/93).

IV. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 121-25027/1
6 јуни 1995 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
д-р Љубомир Фрчковски, с.р.

778.

Врз основа на член 36 од Законот за премеј, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27/86 и 17/91), директорот на Републичката геодетска управа донесува

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА МЕРЕЊЕ И УВИД НА ЗГРАДИ, ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ И ПОМОШНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Во Правилникот за мерење и увид на згради, делови од згради и помошни објекти („Сл. весник на СРМ“ бр.

29/87), во членот 3, ставот 2 се менува и гласи:

„Управните згради се згради наменети за вршење на работи на државните органи, и на органите на единиците на локалната самоуправа“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Деловните згради се згради наменети за вршење на стопанска и занаетчиска дејност на претпријатијата и граѓаните“.

Во ставот 6 по зборот: „здравствени установи“ се додаваат зборовите: „хуманитарни организации“, а зборовите на крајот на реченицата: „и друго“ се бришат, а се додаваат зборовите „дипломатско-конзуларни претставништва, општествени организации, политички партии и здруженија на граѓаните“.

Член 2

Во членот 6 ставот 2 се менува и гласи:

„Под корисна површина на зграда се подразбира површината на сите простории и заеднички делови, мерени од сид до сид. Во корисна површина спаѓаат и површините на балкони, тераси и лоџии“.

По став 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Мерењето на корисната површина на просториите во зградите се врши со точност до еден сантиметар“.

Член 3

Во членот 7 ставот 1 се менува и гласи:

„При мерење и вршење увид на згради во катастарската парцела, утврдени со премејот, новоизградените згради кои не постојат на планот се виртуваат на копие на планот во одредената размера утврдена со планот“.

Член 4

Во член 8 по зборот: „Обележува“ се додаваат зборовите: „на копието“.

Член 5

Во член 12 се додава нова точка 4 која гласи:

„4. помошни објекти и простории“.

Член 6

Во член 13 во ставот 1 по зборот: „ознака“ се додаваат зборовите: „за сопственоста“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Во податоците за правното лице носител на правото на сопственост се впишува фирмата, односно називот на правното лице, со адреса на седиштето, матичниот број, како и видот на правото“.

Член 7

Во член 14 ставот 3 се менува и гласи:

„Бројот на катастарската парцела на која се наоѓа зградата се зема од планот и се впишува во скицата“.

Член 8

Во член 16 став 1 на почетокот на реченицата се додава зборот: „За“, а зборот: „Бројот“ се заменува со зборот: „број“.

Член 9

Во член 20 став 1 алинејата пет, во членот 23 ставот 4 и членот 24 се бришат.

Член 10

Во членот 25 ставот 1 се менува и гласи:

„Димензиите на просториите на секој дел од зградата се исцртуваат и внесуваат во скица со податоци за зградата и посебните делови на зградата во просторот кој е определен за таа цел“.

По ставот 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Кога во габаритот на една зграда постојат на едно ниво повеќе од една помошна просторија (подрум, гаража и слично), односно деловна просторија, за ваквите простории се исцртува една заедничка скица, која се копира за секоја просторија (во низот) по еден при-

мерок. На секој примерок од копието се внесуваат мерените големини само на просторијата на еден сопственик“.

Член 11

По членот 25 се додава нов член 25^а кој гласи:

Член 25^а

Просториите на подземни објекти (гаражи, скривници и слично), кои се наоѓаат надвор од габаритот на зградата на која и припаѓаат се мерат, а податоците од мерењата се внесуваат на соодветно место во скицата на мерење згради на зградата на која и припаѓаат подземните простории. За број на катастарската парцела на овие простории се зема бројот на катастарската парцела под која се наоѓаат просториите“.

Член 12

Во член 30 став 1 зборовите: „хемиски молив (црн или син)“, се заменуваат со зборовите: „црн туш, дебелина 0,2 мм“.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-1074/4
7 јуни 1995 година
Скопје

Директор,
дипл. геод. инж. Димитар Цолов, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Законот за трговијата („Службен весник на Република Македонија“ број 23/95), е направена грешка, поради што се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА

Во член 49 став 2 наместо бројот „16“ треба да стои бројот „17“.

Број 13-2097/2
јуни 1995 година
Скопје

Од Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија

По извршеното срамнување на изворниот текст утврдено е дека во текстот на Статутот на Лекарската комора на Македонија се направени грешки поради што се дава следната

ИСПРАВКА НА СТАТУТОТ НА ЛЕКАРСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

Во членот 3 став 2 на крајот од ставот, по точката треба да стои: „(на македонски и англиски јазик)“.

Претседател на
Лекарската комора на Македонија,
д-р Алексеј Дума, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Општинскиот суд Скопје I – Скопје, согласно чл. 84 од ЗПП, постави привремен застапник на тужениот Влајковик Радован со непозната адреса на живеење, бидејќи тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје поднесе до овој суд тужба на

01.III.1995 год. за отказ на договор за користење на стан.

За привремен застапник на тужениот го постави адвокат од Скопје Васил Ковачевски, ул. „Горги Сугаре“ бр. 8/1-15, кој ќе ги штити правата и интересите на тужениот сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред овој суд, односно додека Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на град Скопје не го извести судот дека поставил старател на тужениот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје. (260)

Пред Општинскиот суд Скопје I – Скопје се води постапка под Х.П.бр. 786/95 по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, против тужениот Пелемиш Горфе, со непозната адреса на живеење, за отказ на договор за користење на стан.

Се повикува тужениот Пелемиш Горфе да се јави во судот во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на овој оглас. Во спротивно, постапката ќе продолжи со неговиот привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, Х.П.бр. 786/95. (263)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор под III П.бр. 699/95, по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, застапуван од Јавен правобранител на Македонија, против тужениот Кадрик Назиф, со непозната адреса на живеење, за отказ на договор за користење на стан.

Се повикува тужениот Кадрик Назиф да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ, ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III П.бр. 699/95. (253)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор под III П.бр. 783/95, по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, застапуван од Јавниот правобранител на Македонија, против тужениот Добриловиќ Љубиша, со непозната адреса на живеење, за отказ на договор за користење на стан.

Се повикува тужениот Добриловиќ Љубиша да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ, ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III П.бр. 783/95. (254)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје заведен е спор под III П.бр. 685/95, по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, застапуван од Јавниот правобранител на Македонија, против тужениот Мехмед Караџ, со непозната адреса на живеење, за отказ на договор за користење на стан.

Се повикува тужениот Мехмед Карач да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ, ќе му биде доставен привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III П.бр. 685/95. (255)

Пред овој суд во тек е постапка по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – против тужениот Трајковиќ Ненад, со непознатата адреса на живеење, за отказ на договор за користење на стан.

Се повикува тужениот Трајковиќ Ненад да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во назначениот рок, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, V.П.бр. 785/95. (256)

Пред овој суд е заведен спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, застапуван од Јавен правобранител на Македонија, против тужениот Кршиќ Споменко од Скопје, а сега со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот Кршиќ Споменко да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот и во истиот рок да ја достави својата адреса на живеење.

Доколку тужениот не се јави во рок од 30 дена, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, П.бр. 786/95. (257)

Со решение на овој суд согласно член 84 и 85 од ЗПП на тужениот Стефановиќ Љубиша му е поставен привремен застапник адвокатот Снежана Матовска од Скопје, во постапка за отказ на договор за користење на стан, која пред овој суд се води по тужба на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана, против Стефановиќ Љубиша.

Со истото решение е одредено дека привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката, а додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот.

Овој оглас да се објави во „Службен весник на РМ“ и на Огласната табла на судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XIV П.бр. 793/95. (258)

Со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на општините на град Скопје, бр. 0811-419 од 21.II.1995 година, за привремен старател на тужениот Славиша Лазик од Скопје, а сега со непознатата адреса на живеење му е поставена Снежана Жераиќ, адвокат од Скопје, ул. „Козле“ бр. 62. Привремениот старател ќе го застапува тужениот во текот на постапката и ќе ги штити неговите права и интереси до правосилно окончување на постапката, за отказ на договор за користење на стан, или додека тужениот односно неговиот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, IV П.бр. 305/95. (259)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје поведен е спор за раскинување на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје против тужениот Спаниќ Асим од Скопје, ул. „Руди Чаевац“ бр. 5, сега со непознатата адреса. Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник бидејќи во спротивно судот ќе определи привремен застапник кој во оваа постапка ќе ги штити неговите интереси до правосилно завршување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII. П.бр. 787/95. (261)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана против тужениот Трајковиќ Драган со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот Трајковиќ Драган да се јави во овој суд во рок од 1 месец по објавувањето на огласот и да ја достави точната адреса на живеење. Во спротивно, судот ќе му одреди привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје. (262)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е спор за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана против тужениот Кесеровиќ Драгомир со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот Кесеровиќ Драгомир да се јави во овој суд во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење, а во во спротивно во смисла на член 84 од ЗПП в.в. во член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ ќе му биде поставен привремен старател, кој да ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје. (264)

Пред овој суд во тек е постапка за отказ на договор за користење на стан по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана, против тужената Јовиќ Славица со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужената Јовиќ Славица во рок од 30 дена од објавување на огласот да се јави во овој суд, или, да ја достави својата сегашна точна адреса на живеење.

Доколку тужената не се јави во определениот рок во судот ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува нејзините интереси до правосилното окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, V П.бр. 1179/95. (265)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, се води спор за отказ на договор за користење на стан, по тужбата на тужителот Република Македонија – Министерство за одбрана – Скопје, против тужениот Славковиќ Драган, ул. „Руди Чаевац“ бр. 13/5, Скопје, сега со непознатата адреса на живеење.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да назначи свој полномошник. Во спротивно, судот ќе му определи привремен застапник кој ќе ги штити неговите интереси до правосилното завршување на спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, VII.П.бр. 1195/95. (266)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е спор за отказ на договор за користење на стан, по тужбата на тужителот Република Македонија – Мини-

стерство за одбрана – Скопје, застапуван од Јавниот правобранител на Македонија, против тужениот Црнчиќ Марио со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Црнчиќ Марио да се јави во Општинскиот суд Скопје II – Скопје во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на член 84 од ЗПП в.в. со член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот на РМ ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, III П.бр. 1177/95. (267)

По предлог на Незиров Милаим, Незиров Нурија и Незиров Расим, сите од с. Идризово, пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје поведена е постапка заради физичка делба на недвижен имот заведен во пос. лист бр. 741 КО Идризово, против Незиров Муамед со непозната адреса на живеење.

Бидејќи Незиров Муамед е со непозната адреса на живеење, се повикува истиот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да го пријави своето живеалиште на судот за да може да му се доставуваат судските акти. Во спротивно, ќе му се постави привремен застапник за заштита на неговите права и интереси се до неговото пријавување пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, ВПП.бр. 66/95 (270)

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје, заведен е спор за утврдување на купопродажба, по тужбата на тужителот Авдили Зејадин од Куманово, ул. „Васка Петковска“ бр. 14, против тужената Мунивера Нурединова, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Мунивера Нурединова да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да ја достави точната адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во рок од 30 дена, ќе и биде поставен привремен застапник од редот на адвокатите и тоа адвокатот Аргакијев Димитар од Скопје.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, под XII П.бр. 1647/95. (271)

Пред овој суд во тек е постапка за долг, по тужбата на тужителот Кирил Трајанов од Скопје, против тужениот Градимир Здравковиќ, ул. „Горе Горевски“ бр. 15-б, нас. Радишани, сега на привремена работа во странство, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Градимир Здравковиќ во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд, или, во истиот рок да ја достави својата сегашна адреса на живеење.

Доколку тужениот во определениот рок не се јави во судот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до окончување на постапката.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, V. П.бр. 1991/95. (272)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за докажување на смртта на лицето Механе Зекири, родена во с. Симница – Гостиварско, со место на живеење во Гостивар на ул. „Никола Паранунов“ бр. 49, по предлог на предлагачот Зекири Казим од Гостивар.

Општинскиот суд во Гостивар ја повикува Зекири Механл од татко Беџет и мајка Џемиле, родена на 04.IV.1903 година во с. Симница – Гостиварско со последно место на живеење во Гостивар на ул. „Никола

Паранунов“ бр. 49, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“, и на огласната табла на овој суд, да се јави во Општинскиот суд во Гостивар.

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат нешто за нејзиниот живот тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд – Гостивар, Р.бр. 22/95.

Пред овој суд се води постапка за утврдување на смртта на лицето Бајрами Меваил, роден во с. Балиндол – Гостиварско со последно место на живеење, а по предлог на предлагачот Бајрами Мујадин од с. Балиндол – Гостиварско.

Општинскиот суд во Гостивар го повикува Бајрами Меваил од татко Рамиз и мајка Шерифе, роден на 13.III.1926 година во с. Балиндол – Гостиварско, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на РМ“ и на огласната табла на овој суд да се јави во Општинскиот суд – Гостивар.

Истовремено судот ги повикува сите лица што знаат нешто за неговиот живот тоа да му го соопштат на овој суд.

По истекот на рокот од 15 дена доколку повиканото лице не се јави пред овој суд ќе се утврди дека ова лице е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р.бр. 62/95. (252)

ОПШТИНСКИ СУД – ТЕТОВО

Пред овој суд е поведен предлог за физичка делба по тужбата на Салија Алибрахим од с. Пирок, против тужените Идризи Џемал, Идризи Зулбехар, двајцата од с. Пирок со непозната адреса во Германија, Матиќ Јусуф од Белград со непозната адреса и други. Се повикуваат тужените да се јават во судот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или, постават свој законски застапник. Во спротивно, судот ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните интереси во оваа делба.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 70/95. (247)

Пред овој суд поведен е процес од страна на лицето Вејсели Сали, од с. Д. Палчиште, против Јовановски Бошко од Скопје, ул. „468“ бр. 28 и Војновска Санда од с. Д. Палчиште, а сега со непозната адреса на живеење. Се повикува тужената Санда во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да достави адреса на судот или постави свој застапник. Во спротивно, по истекот на овој рок судот ќе и постави привремен старател кој ќе го води процесот во нејзино име.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 310/95. (248)

Пред овој суд поведен е процес за исполнување на договор од лицето Азизи Муса од с. Порој, против Билали Алил с. Порој и Исмаили Неби од с. Г. Речица и Исмаили Харун од Тетово, нас. Дреновец 66. Бидејќи тужениот Исмаил Неби се наоѓа на привремена работа во Германија, се повикува да се јави во судот и достави адреса, или, постави свој застапник во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе го води процесот во негово име.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 350/95. (249)

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Зекири Омер од с. Челопек, против тужената Зекири Едлира од с. Челопек.

Се повикува тужената да се јави во судот во рок од 15 дена по објавувањето на огласот, или, постави свој

полномошник. Во спротивно, судот ќе ѝ постави привремен старател по службена должност кој ќе го води спорот во нејзино име се до окончување на истиот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П-бр. 579/95. (250)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка поради долг, по тужбата на тужителот АД за Осигурување и реосигурување „Македонија“ – Скопје, против тужениот Шабани Абдираиф од с. Копанце – Тетовско.

Бидејќи тужениот Шабани Абдираиф од с. Копанце – Тетовско се наоѓа во Швајцарија со непозната адреса на живеење се повикува во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот или пак да одреди свој полномошник. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа – Тетово кој ќе ги застапува неговите интереси се до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П-бр. 683/95. (273)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип, се води граѓански спор за развод на брак по тужбата на тужителката Рабие Велиова од Штип, против тужениот Жозев Боди од Нови Сад – СР Југославија, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужениот Жозев Боди од Нови Сад да се јави во овој суд, или, да овласти полномошник, кој ќе го застапува во постапката. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува до правосилноста на предметот по службена должност, или, да ја соопшти својата адреса и тоа во рок од 15 дена по објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 494/95.

СУДСКИ РЕГИСТАР НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

I

Врз основа на правосилно решение за престанок на политичка партија донесено од Окружниот суд во Скопје од Судскиот регистар на политичките партии бршани се:

1. Рег. бр. 23 – Демократски сојуз на просветните работници и граѓани на Македонија, со седиште во Скопје, ул. „Петар Делјан“ бр. 216-5, со важност од 29.05.1995 година,

2. Рег. бр. 48 – ВМРО–Гоце Делчева – Радикална демократска партија, со седиште во Штип, ул. „Кочо Рацин“ бр. 4, со важност од 31.05.1995 година,

3. Рег. бр. 57 – Демократска партија на Југословените во Македонија, со седиште во Гостивар с. Долна Бањица, со важност од 31.05.1995 година,

4. Рег. бр. 66 – Лига на демократи на Македонија, со седиште во Прилеп, ул. „Вера Циривири“ бр. 14, со важност од 30.05.1995 година.

II

Ново запишани во Судскиот регистар на политичките партии се:

1. Под Рег. бр. 76 – „Странка на демократска акција – граѓански сојуз“, скратено име „СДА – граѓански сојуз“, со седиште во Скопје, Трговски центар „Васил Главинов“ ул. „Горги Христов“ – 66, локал 1/1-11, Топанско Поле, претседател Хасановиќ Садрија, врз основа на решението на Окружниот суд – Скопје, ПП-бр. 4/95 од 6.06.1995 година, со која дата се стекнува и со својство на правно лице.

2. Под Рег. бр. 77 – „Демократска партија за целосна еманципација на Ромите во Македонија“, скратено име „Демократска ПЩЕРМ“, со седиште во Куманово, ул. „Илинденска“ – 66, претседател Севчан Сулејмановски, врз основа на решението на Окружниот суд –

Скопје, ПП. бр. 5/95 од 6.06.1995 година, со која дата се стекнува и со својство на правно лице.

Од Окружниот суд во Скопје.

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1143/95, на регистарска вложка бр. 1-45336-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на назив, седиште и проширување на дејноста на Претпријатието за консалтинг, застапување, инженеринг, производство и трговија „СКАЈЛАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Трифун Хаџи-Јанев“ бр. А2/2-1.

Досегашното претпријатие за производство, промет и услуги „СКАЈЛАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ по. Скопје, ул. „Коце Металец“ бр. 14, се менува и во иднина ќе гласи: Претпријатие за консалтинг, застапување, инженеринг, производство и трговија „СКАЈЛАБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ д.о.о. увоз-извоз Скопје, ул. „Трифун Хаџи-Јанев“ бр. А2/2-1.

Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 011320, 011419, 011430, 040001, 040002, 040003, 050201, 050202, 110402, 110620, 110621, 110622, 110623, 110624, 110625, 110626, 110627, 110628, 110629, 110630, 110631, 110632, 110633, 110634, 110635, 110636, 110637, 110638, 110639, 110640, 110641, 110642, 110643, 110644, 110645, 110646, 110647, 110648, 110649, 110650, 110651, 110652, 110653, 110654, 110655, 110656, 110657, 110658, 110659, 110660, 110661, 110662, 110663, 110664, 110665, 110666, 110667, 110668, 110669, 110670, 110671, 110672, 110673, 110674, 110675, 110676, 110677, 110678, 110679, 110680, 110681, 110682, 110683, 110684, 110685, 110686, 110687, 110688, 110689, 110690, 110691, 110692, 110693, 110694, 110695, 110696, 110697, 110698, 110699, 110700, 110701, 110702, 110703, 110704, 110705, 110706, 110707, 110708, 110709, 110710, 110711, 110712, 110713, 110714, 110715, 110716, 110717, 110718, 110719, 110720, 110721, 110722, 110723, 110724, 110725, 110726, 110727, 110728, 110729, 110730, 110731, 110732, 110733, 110734, 110735, 110736, 110737, 110738, 110739, 110740, 110741, 110742, 110743, 110744, 110745, 110746, 110747, 110748, 110749, 110750, 110751, 110752, 110753, 110754, 110755, 110756, 110757, 110758, 110759, 110760, 110761, 110762, 110763, 110764, 110765, 110766, 110767, 110768, 110769, 110770, 110771, 110772, 110773, 110774, 110775, 110776, 110777, 110778, 110779, 110780, 110781, 110782, 110783, 110784, 110785, 110786, 110787, 110788, 110789, 110790, 110791, 110792, 110793, 110794, 110795, 110796, 110797, 110798, 110799, 110800, 110801, 110802, 110803, 110804, 110805, 110806, 110807, 110808, 110809, 110810, 110811, 110812, 110813, 110814, 110815, 110816, 110817, 110818, 110819, 110820, 110821, 110822, 110823, 110824, 110825, 110826, 110827, 110828, 110829, 110830, 110831, 110832, 110833, 110834, 110835, 110836, 110837, 110838, 110839, 110840, 110841, 110842, 110843, 110844, 110845, 110846, 110847, 110848, 110849, 110850, 110851, 110852, 110853, 110854, 110855, 110856, 110857, 110858, 110859, 110860, 110861, 110862, 110863, 110864, 110865, 110866, 110867, 110868, 110869, 110870, 110871, 110872, 110873, 110874, 110875, 110876, 110877, 110878, 110879, 110880, 110881, 110882, 110883, 110884, 110885, 110886, 110887, 110888, 110889, 110890, 110891, 110892, 110893, 110894, 110895, 110896, 110897, 110898, 110899, 110900, 110901, 110902, 110903, 110904, 110905, 110906, 110907, 110908, 110909, 110910, 110911, 110912, 110913, 110914, 110915, 110916, 110917, 110918, 110919, 110920, 110921, 110922, 110923, 110924, 110925, 110926, 110927, 110928, 110929, 110930, 110931, 110932, 110933, 110934, 110935, 110936, 110937, 110938, 110939, 110940, 110941, 110942, 110943, 110944, 110945, 110946, 110947, 110948, 110949, 110950, 110951, 110952, 110953, 110954, 110955, 110956, 110957, 110958, 110959, 110960, 110961, 110962, 110963, 110964, 110965, 110966, 110967, 110968, 110969, 110970, 110971, 110972, 110973, 110974, 110975, 110976, 110977, 110978, 110979, 110980, 110981, 110982, 110983, 110984, 110985, 110986, 110987, 110988, 110989, 110990, 110991, 110992, 110993, 110994, 110995, 110996, 110997, 110998, 110999, 111000, 111001, 111002, 111003, 111004, 111005, 111006, 111007, 111008, 111009, 111010, 111011, 111012, 111013, 111014, 111015, 111016, 111017, 111018, 111019, 111020, 111021, 111022, 111023, 111024, 111025, 111026, 111027, 111028, 111029, 111030, 111031, 111032, 111033, 111034, 111035, 111036, 111037, 111038, 111039, 111040, 111041, 111042, 111043, 111044, 111045, 111046, 111047, 111048, 111049, 111050, 111051, 111052, 111053, 111054, 111055, 111056, 111057, 111058, 111059, 111060, 111061, 111062, 111063, 111064, 111065, 111066, 111067, 111068, 111069, 111070, 111071, 111072, 111073, 111074, 111075, 111076, 111077, 111078, 111079, 111080, 111081, 111082, 111083, 111084, 111085, 111086, 111087, 111088, 111089, 111090, 111091, 111092, 111093, 111094, 111095, 111096, 111097, 111098, 111099, 111100, 111101, 111102, 111103, 111104, 111105, 111106, 111107, 111108, 111109, 111110, 111111, 111112, 111113, 111114, 111115, 111116, 111117, 111118, 111119, 111120, 111121, 111122, 111123, 111124, 111125, 111126, 111127, 111128, 111129, 111130, 111131, 111132, 111133, 111134, 111135, 111136, 111137, 111138, 111139, 111140, 111141, 111142, 111143, 111144, 111145, 111146, 111147, 111148, 111149, 111150, 111151, 111152, 111153, 111154, 111155, 111156, 111157, 111158, 111159, 111160, 111161, 111162, 111163, 111164, 111165, 111166, 111167, 111168, 111169, 111170, 111171, 111172, 111173, 111174, 111175, 111176, 111177, 111178, 111179, 111180, 111181, 111182, 111183, 111184, 111185, 111186, 111187, 111188, 111189, 111190, 111191, 111192, 111193, 111194, 111195, 111196, 111197, 111198, 111199, 111200, 111201, 111202, 111203, 111204, 111205, 111206, 111207, 111208, 111209, 111210, 111211, 111212, 111213, 111214, 111215, 111216, 111217, 111218, 111219, 111220, 111221, 111222, 111223, 111224, 111225, 111226, 111227, 111228, 111229, 111230, 111231, 111232, 111233, 111234, 111235, 111236, 111237, 111238, 111239, 111240, 111241, 111242, 111243, 111244, 111245, 111246, 111247, 111248, 111249, 111250, 111251, 111252, 111253, 111254, 111255, 111256, 111257, 111258, 111259, 111260, 111261, 111262, 111263, 111264, 111265, 111266, 111267, 111268, 111269, 111270, 111271, 111272, 111273, 111274, 111275, 111276, 111277, 111278, 111279, 111280, 111281, 111282, 111283, 111284, 111285, 111286, 111287, 111288, 111289, 111290, 111291, 111292, 111293, 111294, 111295, 111296, 111297, 111298, 111299, 111300, 111301, 111302, 111303, 111304, 111305, 111306, 111307, 111308, 111309, 111310, 111311, 111312, 111313, 111314, 111315, 111316, 111317, 111318, 111319, 111320, 111321, 111322, 111323, 111324, 111325, 111326, 111327, 111328, 111329, 111330, 111331, 111332, 111333, 111334, 111335, 111336, 111337, 111338, 111339, 111340, 111341, 111342, 111343, 111344, 111345, 111346, 111347, 111348, 111349, 111350, 111351, 111352, 111353, 111354, 111355, 111356, 111357, 111358, 111359, 111360, 111361, 111362, 111363, 111364, 111365, 111366, 111367, 111368, 111369, 111370, 111371, 111372, 111373, 111374, 111375, 111376, 111377, 111378, 111379, 111380, 111381, 111382, 111383, 111384, 111385, 111386, 111387, 111388, 111389, 111390, 111391, 111392, 111393, 111394, 111395, 111396, 111397, 111398, 111399, 111400, 111401, 111402, 111403, 111404, 111405, 111406, 111407, 111408, 111409, 111410, 111411, 111412, 111413, 111414, 111415, 111416, 111417, 111418, 111419, 111420, 111421, 111422, 111423, 111424, 111425, 111426, 111427, 111428, 111429, 111430, 111431, 111432, 111433, 111434, 111435, 111436, 111437, 111438, 111439, 111440, 111441, 111442, 111443, 111444, 111445, 111446, 111447, 111448, 111449, 111450, 111451, 111452, 111453, 111454, 111455, 111456, 111457, 111458, 111459, 111460, 111461, 111462, 111463, 111464, 111465, 111466, 111467, 111468, 111469, 111470, 111471, 111472, 111473, 111474, 111475, 111476, 111477, 111478, 111479, 111480, 111481, 111482, 111483, 111484, 111485, 111486, 111487, 111488, 111489, 111490, 111491, 111492, 111493, 111494, 111495, 111496, 111497, 111498, 111499, 111500, 111501, 111502, 111503, 111504, 111505, 111506, 111507, 111508, 111509, 111510, 111511, 111512, 111513, 111514, 111515, 111516, 111517, 111518, 111519, 111520, 111521, 111522, 111523, 111524, 111525, 111526, 111527, 111528, 111529, 111530, 111531, 111532, 111533, 111534, 111535, 111536, 111537, 111538, 111539, 111540, 111541, 111542, 111543, 111544, 111545, 111546, 111547, 111548, 111549, 111550, 111551, 111552, 111553, 111554, 111555, 111556, 111557, 111558, 111559, 111560, 111561, 111562, 111563, 111564, 111565, 111566, 111567, 111568, 111569, 111570, 111571, 111572, 111573, 111574, 111575, 111576, 111577, 111578, 111579, 111580, 111581, 111582, 111583, 111584, 111585, 111586, 111587, 111588, 111589, 111590, 111591, 111592, 111593, 111594, 111595, 111596, 111597, 111598, 111599, 111600, 111601, 111602, 111603, 111604, 111605, 111606, 111607, 111608, 111609, 111610, 111611, 111612, 111613, 111614, 111615, 111616, 111617, 111618, 111619, 111620, 111621, 111622, 111623, 111624, 111625, 111626, 111627, 111628, 111629, 111630, 111631, 111632, 111633, 111634, 111635, 111636, 111637, 111638, 111639, 111640, 111641, 111642, 111643, 111644, 111645, 111646, 111647, 111648, 111649, 111650, 111651, 111652, 111653, 111654, 111655, 111656, 111657, 111658, 111659, 111660, 111661, 111662, 111663, 111664, 111665, 111666, 111667, 111668, 111669, 111670, 111671, 111672, 111673, 111674, 111675, 111676, 111677, 111678, 111679, 111680, 111681, 111682, 111683, 111684, 111685, 111686, 111687, 111688, 111689, 111690, 111691, 111692, 111693, 111694, 111695, 111696, 111697, 111698, 111699, 111700, 111701, 111702, 111703, 111704, 111705, 111706, 111707, 111708, 111709, 111710, 111711, 111712, 111713, 111714, 111715, 111716, 111717, 111718, 111719, 111720, 111721, 111722, 111723, 111724, 111725, 111726, 111727, 111728, 111729, 111730, 111731, 111732, 111733, 111734, 111735, 111736, 111737, 111738, 111739, 111740, 111741, 111742, 111743, 111744, 111745, 111746, 111747, 111748, 111749, 111750, 111751, 111752, 111753, 111754, 111755, 111756, 111757, 111758, 111759, 111760, 111761, 111762, 111763, 111764, 111765, 111766, 111767, 111768, 111769, 111770, 111771, 111772, 111773, 111774, 111775, 111776, 111777, 111778, 111779, 111780, 111781, 111782, 111783, 111784, 111785, 111786, 111787, 111788, 111789, 111790, 111791, 111792, 111793, 111794, 111795, 111796, 111797, 111798, 111799, 111800, 111801, 111802, 111803, 111804, 111805, 111806, 111807, 111808, 111809, 111810, 111811, 111812, 111813, 111814, 111815, 111816, 111817, 111818, 1

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1583/95, на регистарска вложка бр. 1-58601-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „РЕКА С.Р. ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „П. Тошев“ бр. 61, Скопје.

Основач на претпријатието е Садат Река ул. „П. Тошев“ бр. 61, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 060601, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 110109, 110304, 110309, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Садат Река – со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1583/95. (2207)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1202/95, на регистарска вложка бр. 1-58453-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија и услуги „РУНИЦА-ИМПЕКС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Алија Авдовиќ“ бр. 18-а, Скопје.

Основачи на претпријатието се: Османи Рамиз и Рамадани Осман од Скопје.

Дејности: 011920, 011941, 012421, 012611, 012614, 012622, 012699, 012610, 013022, 050100, 050201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 090181, 110109, 110303, 110309, 110404, 070310, 070320, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги изведуваче на инвестициони работи во странство, реекспорт, консигнација, меѓународна инвентура, меѓународен транспорт на стоки, и патници, туристички работи во странство, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во прометот со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Должноста директор на претпријатието ќе ја обавува лицето Османи Рамиз од Скопје.

Во надворешно трговско работење претпријатието ќе го застапува директорот на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1202/95. (2215)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1500/95, на регистарска вложка бр. 1-58583-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето како друштво со ограничена одговорност и запишување право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало, угостителство, зачистаство и лични услуги „БАГЕР КОП“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Мраморец“ бр. 39-а, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање број 01-1 од 20.01.1995 год., а основач е Илија Митовски од Скопје.

Дејности: 050201, 050202, 050209, 050301, 050303, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080111, 080112, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090160, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110901, 110903, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт и меѓународна инвентура.

Друштвото со ограничена одговорност во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските преземени во правниот промет одговара со сите свои средства, целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на друштвото со ограничена одговорност во внатрешниот и надворешниот трговски промет е директорот без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1500/95. (2216)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1240/95, на регистарска вложка бр. 1-58474-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, промет, посредување и услуги „ТУЛЕ“ д.о.о. увоз-извоз, бул. „АВНОЈ“ бр. 123/10, Скопје.

Скратен назив: Претпријатие „ТУЛЕ“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 20.1.95 год., а основач е Весел Туркан од Скопје.

Дејности: 050300, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080110, 080112, 080119, 080120, 080121, 080129, 080200, 080201, 090110, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 070172,

090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 012001, 013022, 013030, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 013114, 013042, 013050, 013071, 013072, 013074, 013090, 013121, 013113, 013114, 013115, 013119, 013200, 013400, 013500, 013904, 013909, 020110, 020121, 020140, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110903, 110905, 110909, 120312, откуп на сурова кожа, сточарски и земјоделски производи и др. 070310, 070320, комисиони и консигнациони работи, посредување и застапување во областа на промет и услуги, реекспорт и малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Србија.

Наограничена одговорност. Целосна одговорност.

Весел Туркан, директор со неограничено овластување за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1240/95. (2217)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1014/95, на регистарска вложка бр. 1-58295-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство и трговија „ЗОЧОКОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Никола Тесла“ бр. 18/2-7, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 16.01.1995 год.

Дејности: 011315, 011316, 011319, 011390, 011420, 011741, 011749, 011791, 011793, 011810, 011820, 012120, 012130, 011941, 011949, 011990, 012001, 012130, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012410, 012421, 012429, 012701, 012702, 012703, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013050, 013072, 013113, 013114, 013115, 013200, 013909, 020110, 020121, 020129, 012040, 020201, 020202, 030001, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090202, 090209, 090123, 090124, 090129, 090131, 090133, 090139, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Зоксимовски Дејан, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1014/95. (2330)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1652/95, на регистарска вложка бр. 1-11830-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на Претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Д.Д.Ј.“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Христо Смирненски“ бр. 54, Скопје.

Во претпријатието за трговија на големо и мало и услуги „Д.Д.Ј.“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Христо Смирненски“ бр. 54, Скопје се врши промена:

Се брише Драган Стојановски, директор, без ограничување.

Се запишува: Драгана Курчошка Анастасовска, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1652/95. (2331)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13585/94, на регистарска вложка бр. 1-55541-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Трговското претпријатие „АШРМ-КОМЕРЦ“ д.о.о. ул. „Македонско-Косовска Бригада 40“ бр. 9-б, Скопје.

Скратен назив: ТП „АШРМ-КОМЕРЦ“ д.о.о. Скопје.

Дејности: 07021, 070211, 070212, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 110909, 070320, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13585/94. (2332)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2145/94, на регистарска вложка бр. 1-17130-0-0-0, го запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало „ЕУРО-ПРОМ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Методија Митевски“ бр. 8/5-1, Скопје.

Се брише Фотев Архилеја, директор, а се запишува во внатрешен и надворешен промет Вирџинија Фотева, директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2145/95. (2333)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 951/95, на регистарска вложка бр. 1-58229-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, „РУД-КОМ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64-2/7.

Основач на претпријатието е Ивановски Рудолф, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 64-2/7, Скопје.

Дејности: 011390, 01194, 011941, 011949, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012613, 012614, 012615, 012621, 012622, 012623, 012699, 012820, 012830, 011729, 013021, 013022, 013030, 013121, 013903, 050100, 050301, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070250, 090131, 090132, 090133, 090139, 090140, 090160, 090181, 110303, 110905, 110302, 110402, 110403, 110903, 110909, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 951/95. (2238)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1365/95, на регистарска вложка бр. 1-58531-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното во приватна сопственост и запишување право за работење во надворешно-трговскиот промет на Трговското претпријатие „СТЕПИИГ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Шарпланинска“ бр. 19, Скопје.

Дејности: 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090132, 090140, 110303, 110620, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка и одговара со сити свои средства.

Претпријатието во правниот промет со трети лица има целосна одговорност и неограничени овластувања.

Лице овластено по земјата и во надворешно-трговскиот промет е Лиција Тодоровиќ, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1365/95. (2239)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 428/95, на регистарска вложка бр. 1-58765-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното во приватна сопственост на Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија, услуги и производство „МАРКЕТИНГ ПРОДУКТ“ д.о.о. ул. „Никола Карев“ бб, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 12.12.1994 год., а основач е Калудеровиќ Младенка.

Дејности: 012323, 012324, 012429, 012703, 012820, 012830, 013400, 013909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090160, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет, застапување, консигнација и сервисирање, посредување, продажба на стоки од слободни царински продавници, превоз на стоки и патници во меѓународниот сообраќај, комисиони работи, меѓународни агенциски работи, меѓународна шпедиција, долгорочна производна кооперација, инвестициони работи во странство, царински складишта.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет, претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Калудеровиќ Младенка, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 428/95. (2240)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1950/95, на регистарска вложка бр. 1-58762-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Услужно-трговското претпријатие „ПЕИ-ПРО-МЕТ“ п.о. увоз-извоз, Куманово.

Основач на претпријатието е Павловиќ Милорад од с. Трмеѓа, Куманово.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080201, 080202, 110309, 110903, 110909, 013021, 013022, 013041, 013042, 013050, 013121, 013903, 090209, 070310, 070320.

Претпријатието во домашен и меѓународен правен промет го застапува Павловиќ Милорад, директор, без ограничување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1950/95. (2591)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1129/95, на регистарска вложка бр. 1-58685-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Услужно-транспортното претпријатие „КУКИ-КОМЕРЦ“ п.о. ул. „Пролет“ бр. 14-1/2, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.01.1995 год., а основач е Миливојевиќ Весна.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 090131, 090201, 090209, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Миливојевиќ Весна, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1129/95. (2592)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1540/95, на регистарска вложка бр. 1-58835-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Претпријатието за промет и услуги „МАСТЕР ФУДС“ д.о.о. извоз-увоз, бул. „Маркс и Енгелс“ бр. 3, Скопје.

Основач на претпријатието е Еффемир инк., држава Делавер, 100 Вест Ент. Стрит, Вилмингтон, УСА.

Дејности: 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080121, 080129, 080190, 080201, 110309, 110909, 070310, 070320, посредување и застапување во надворешно-трговскиот промет, услуги на меѓународен транспорт и шпедиција, консигнациона работење, комисиона работење и реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување е Боби Спирковски, в.д. директор

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1540/95. (2593)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1272/95, на регистарска вложка бр. 1-58979-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Претпријатието за трговија, производство и услуги „САМОНИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Бергтрад Расел“ бр. 58, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070250, 070260, 110109, 110303, 110304, 110309, 110909, 080202, 080201, 080190, 090129, 050302, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Стојче Стојчевски, директор без ограничување за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1272/95. (2594)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 848/95, на регистарска вложка бр. 1-58672-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ДЕПОМАК“ увоз-извоз, д.о.о. ул. „Димо Хаџи Димов“ бр. 14, Скопје.

Дејности: 011313, 011320, 011527, 011710, 011723, 011730, 011741, 011742, 011743, 011749, 013021, 013904, 050301, 050302, 060103, 060105, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202, 110903, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 848/95. (2244)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 909/95, на регистарска вложка бр. 1-58208-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големи и мали „ТАЕ-ПРОМ“ п.о. увоз-извоз, ул. „Донс Божинов“ бр. 12/9, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 19.01.1995 год., а основач е Бранислав Јовановски од Куманово.

Дејности: 011930, 011941, 011949, 011990, 012201, 012310, 012321, 012322, 020140, 030003, 060502, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090140, 090150, 090160, 110109, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредничко, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Бранислав Јовановски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 909/95. (2245)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15910/94, на регистарска вложка бр. 1-58607-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основаното на Претпријатието за промет на големи и мали, занаетство и угостителство „ФИЛ-КАН“ д.о.о. извоз-увоз, ул. „Вера Јоџиќ“ бр. 16/25, Скопје.

Основачи на претпријатието се: Александар Димковски и Маргарита Димковска, двајцата од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080190, 080201, 080202,

090121, 090123, 090131, 090150, 090160, 090181, 090201, 013121, 090183, 080189, 090209, 110309, 110909, 060502, 070310, 070320, консигнација, комисион и реекспорт.

Лице овластено за застапување во внатрешно и надворешно-трговскиот промет е директорот, Александар Димковски со неограничени овластувања и целосна одговорност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15910/95. (2246)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1351/95, на регистарска влошка бр. 1-58694-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, услуги и трговија на големо и мало, „АЛЕИ-КОМЕРЦ 95“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Браќа Филиповиќ“ бр. 4, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30.01.1995 год., а основач е Салија Зекировиќ од Куманово.

Дејности: 01310, 013021, 01330, 013041, 013042, 013050, 013121, 013200, 020110, 020121, 020140, 020201, 030003, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 110302, 110303, 110309, 110909, 070310, 070320, реекспорт, агенциски услуги во прометот на стоки и застапување на странски фирми.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Салија Зекировиќ, директор и застапник на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1351/95. (2247)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 625/95, на регистарска влошка бр. 1-58872-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење дејности во надворешниот промет на Производно, услужно и трговско приватно претпријатие „КИТИ КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „С. Бајрами“ бр. 19, Гостивар.

Основач на претпријатието е Ајвас Мустафи, ул. „С. Бајрами“ бр. 19, Гостивар.

Дејности: 011231, 011232, 012001, 012142, 013050, 013121, 020140, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090179, 090189, 090209, 100101, 110109, 110303, 110304, 110309, 110404, 110909, откуп на стока и живина, откуп на земјоделски и сточарски производи, 070310, 070320, посредничтво во областа на прометот на стоки и услуги, комисиона трговија, продажба од консигнациони складирани, малограничен промет со: Албанија, Бугарија, Грција и Југославија, застапување странски фирми, меѓународен транспорт.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Ајвас Мустафи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 625/95. (2595)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1872/95, на регистарска влошка бр. 1-59023-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, угостителство, туризам и услуги „БЛОНДЕЛА“ д.о.о. увоз-извоз, Скопје.

Основач на претпријатието е Весна Зафировска.

Дејности: 012612, 012613, 012614, 012615, 012703, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080122, 080129, 080201, 080202, 110309, 110909, 070310, 070320.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1872/95. (2596)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 202/95, на регистарска влошка бр. 1-57633-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Транспортното трговско услужно претпријатие „ДУЛИ-КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, село Милетино – Тетово.

Основач на претпријатието е Зибери Ислам од село Милетино, Тетово.

Дејности: 011315, 011390, 011742, 011941, 012142, 012310, 012322, 012429, 012614, 012810, 013010, 013021, 013041, 013050, 013074, 013099, 013121, 013500, 013909, 020110, 020140, 020201, 050100, 050203, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070125, 070126, 070128, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080129, 080190, 080201, 080202, 090121, 090123, 090131, 090132, 090140, 090189, 090201, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства.

Овластено лице за застапување во надворешниот трговски промет е основачот Зибери Ислам, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 202/95. (2597)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1564/95, на регистарска влошка бр. 1-58814-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет на големо и мало и услуги „ГОВОС-КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Јане Сандански“ бр. 98/III/5, Скопје.

Основач на претпријатието е Светозар Пероски ул. „Јане Сандански“ бр. 98/III/5, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090121, 110304, 110903, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица, претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства, а ризикот го сноси во висина на вложените средства.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Светозар Пероски, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1564/95. (2598)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1311/95, на регистарска влошка бр. 1-58943-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Трговското услужно претпријатие „ПОВРАТ-НИЦИ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Воин Драшковиќ“ бр. 13, Скопје.

Основач на претпријатието е Стаменковски Љупчо, ул. „Воин Драшковиќ“ бр. 13, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110903, 110905, 110909, 110303, 110304, 110309, 060501, 060502, 060503, импедиција, 080201, 080202, 090190, 070310, 070320, меѓународен транспорт на стоки и патници, застапување, посредничтво и реекспорт, комисиона продажба, консигнациона продажба.

Неограничени овластувања. Целосна одговорност.

Пада Митревска, директор и овластено лице за застапување во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1311/95. (2549)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 16143/94, на регистарска влошка бр. 1-56543-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и запишување правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија на големо и мало „ЕЛИ-КОМЕРЦ П“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Невена Георгиева Дуња“ бр. 13, Скопје.

Основач на претпријатието е Стојановска Елеонора, ул. „Гоце Делчев“ бр. 6, Скопје.

Дејности: 013021, 013121, 012122, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080190, 080201, 080202, 090201, 110109, 110909, 110309, 110903, 110905, 070310, 070320.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За претезмените обврски претпријатието одговара со целокупниот имот.

Во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет претпријатието ќе го застапува директорот, Стојановска Елеонора, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 16143/94. (2550)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1161/95, на регистарска влошка бр. 1-58790-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Услужно-трговското претпријатие „ТЕРМО-ДУР“ ц.о. увоз-извоз, ул. „Моша Пијаде“ бр. 154, Куманово.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 24.01.1995 год., а основач е Гока Стојковски од Куманово.

Дејности: 020110, 020201, 020140, 020202, 060103, 060501, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090121, 090123, 090124, 090129, 090133, 090139, 110301, 110309, 110909, откуп на земјоделски, сточарски, прехранбени и неспрехранбени производи, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица, претпријатието одговара со сите свои средства – ц.о.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Гока Стојковиќ, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1161/95. (2551)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 146/94, на регистарска вложка бр. 1-57028-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за промет и услуги „ФУЕГО“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Горче Петров“ бр. 28-б, Скопје.

Основац на претпријатието е Трајковиќ Небојша, ул. „Горче Петров“ бр. 28-б, Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110302, 110303, 110309, 070310, 070320

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 146/94. (2552)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2126/95, на регистарска вложка бр. 1-59037-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производно, трговско и услужно претпријатие на големо и мало „АЛЕК ДС“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Јане Сандански“ бр. 60/11-13, Скопје

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-01, а основац е Димитар Јосифовски

Дејности: 011390, 013021, 013022, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070127, 070128, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070225, 070226, 070250, 080121, 080190, 090124, 090129, 090131, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување на странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународниот транспорт, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2126/95. (2553)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1542/95, на регистарска вложка бр. 1-58954-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за трговија, услуги и производство, „БАТИНИЦИ КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, с. Батиници, б.б. Скопје.

Дејности: 011832, 011920, 011941, 011949, 012421, 012033, 013050, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080190, 080201, 080202, 090209, 110109, 110909, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 050301, 050302, 070310, 070320, меѓународна шпедиција, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Исмаилов Абдураим се именува за директор, без ограничување.

Овластен застапник во надворешно-трговскиот промет е Исмаилов Абдураим, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1542/95 (2561)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1555/95, на регистарска вложка бр. 1-58710-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење трговија во надворешно-трговскиот промет на Трговско-производственото претпријатие на големо и мало, увоз-извоз, угостителство и други услуги „ДАРМАЈ“ д.о.о. ул. „4-ти Јули“ бр. 184-10/20, Кичево

Претпријатието е основано со одлука за основање од 25.01.1995 год. а основац е Шумкоски Крсте од Кичево.

Дејности: 011112, 011113, 011019, 011231, 011232, 011315, 011320, 011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001, 012002, 012003, 012111, 012112, 012130, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 023050, 013071, 013072, 013099, 013111, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013200, 013310, 013400, 013500, 013903, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101, 100391, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, извоз-увоз, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агениски работи, туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, услуги на складирање на стока, застапување на странски фирми, консигнациони складишта, посредување, лизинг.

спорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агениски работи, туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, услуги на складирање на стока, застапување на странски фирми, консигнациони складишта, посредување, лизинг.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара делумно со својот имот (делумно ограничена одговорност).

Шумкоски Крсте, директор со неограничени овластувања во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1555/95. (2562)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2362/95, на регистарска вложка бр. 1-59184-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење трговија во надворешно-трговскиот промет на Трговско-производственото претпријатие на големо и мало, угостителство и други услуги „Или Софт“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Лефче Стефаноски Тарчан“ бр. 51, Кичево.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 01.02.1995 год. а основац е Стојаноски Игор од Кичево.

Дејности: 011112, 011113, 011019, 011231, 011232, 011315, 011320, 011390, 011799, 011920, 011941, 011949, 012001, 012002, 012003, 012111, 012112, 012130, 012142, 012201, 012202, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 012410, 012421, 012429, 012522, 012611, 012612, 012613, 012621, 012622, 012623, 012699, 012703, 012820, 012830, 013010, 013021, 013022, 013030, 013041, 013042, 013043, 023050, 013071, 013072, 013099, 013111, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013200, 013310, 013400, 013500, 013903, 013909, 020110, 020121, 020129, 020131, 020139, 020140, 020201, 020202, 030003, 030004, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 080202, 090110, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090131, 090132, 090140, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 090189, 090201, 090202, 090209, 100101, 100391, 110109, 110202, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, реекспорт, извоз-увоз, малограничен промет со соседните земји, меѓународна шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународни сообраќајно-агениски работи, туристички работи со странство, снабдување со превозни средства, услуги на складирање на стока, застапување на странски фирми, консигнациони складишта, посредување, лизинг.

Во правниот промет со трети лица претпријатието има неограничени овластувања.

За обврските во правниот промет со трети лица претпријатието одговара делумно со својот имот (делумно ограничена одговорност)

Стојаноски Игор, директор со неограничени овластувања во надворешно-трговскиот промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2362/95 (2563)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 15266/95, на регистарска вложка бр. 1-57856-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија и услуги „ПРОМТЕКС“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „11 Октомври“ бр. 54, Скопје.

Скратен назив: Претпријатие „ПРОМТЕКС“ д.о.о. Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 21.11.1994 год.

Дејности: 012615, 012621, 012622, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 090150, 110309, 110909.

Неограничени овластувања.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Крсте Станковски.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 15266/95 (1777)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 17500/94, на регистарска вложка бр. 1-57756-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Бирото за интелектуално-консултантни услуги „МЕШЕТАР“ д.о.о. ул. „Никола Петров“ 5/10, Скопје

Претпријатието е основано со одлука за основање од 28.12.1994 год., а основац е Амир Мехмет од Скопје.

Дејности: 070121, 070128, 070132, 080202, 110109, 110309, 110903, 110904, 110909, 070221, 070226, 070250, 070320.

Во правниот промет со трети лица, Бирото настапува во свое име и за своја сметка, а во работи на посредување, консигнација и застапување – во туѓо име и за туѓа сметка.

Во работи на внатрешен и надворешно-трговскиот промет, директорот го застапува Бирото со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17500/94. (1778)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 433/95, на регистарска вложка бр. 1-57824-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за услуги, трговија и производ-

ство „ЗЕЈЛА“ д.о.о. експорт-импорт, бул. „Јане Сандански“ бр. 63/44, Скопје.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 30 декември 1994 год. а основачи се: Жива, Вера, Симиша и Игор Михајловиќ од Скопје.

Дејности: 011313, 011314, 011315, 011318, 011319, 011320, 011390, 011413, 011419, 011420, 011941, 011949, 011990, 013010, 013021, 013022, 013041, 013042, 013043, 020110, 020121, 020131, 020140, 020202, 020302, 030003, откуп на шумски производи, лековити билки, дрва и дрвен асортиман, откуп на влекачи, рептили и влечуги, откуп на пичурки и полжави, откуп на земјоделски производи, откуп на градинарски производи, 060402, 060501, 060503, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, посредување, застапување на странски фирми, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во транспортот, меѓународен друмски превоз на стоки и патници, консигнациона и комисиона продажба, реекспорт, туристички работи во странство, фришопови, лизинг, услуги на складиштење на стоки, малограничен промет со Албанија, Бугарија, Грција и СР Југославија, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 090101, 090121, 090122, 090123, 090124, 090129, 090171, 090172, 090179, 090181, 090183, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110611, 110620, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 110909.

За обврските што ќе ги направи во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целиот свој имот.

Во работи на внатрешен и надворешно-трговски промет претпријатието го застапува Симиша Михајловиќ, директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 433/95. (1779)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 965/95, на регистарска вложка бр.1-58328-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за трговија и услуги „КОРЕА АУТО-ТРЕЈД“ д.о.о. ул. „11 Октомври“ бр. 125, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање од 19.1.1995 год., а основачи се Хундан Трејд д.о.о. Љубљана, Титова 52 и Вилијем Хорват од Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080129, 080190, 080201, 080202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110309, 110404, 110903, 110905, 110909, 3070310, 070320, транспорт на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, консигнациона и комисиона продажба, реекспорт, комисиона продажба.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Вилијем Хорват в.д. директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 965/95. (1783)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1581/95, на регистарска вложка бр.1-644-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Новинското издавачко претпријатие во сопственост на „НОВА МАКЕДОНИЈА“ д.о.о. ул. Мило Хаџинасиев Јасмин бб, Скопје.

Дејноста во внатрешен промет се проширува со: 090189, 110612.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1581/95. (1784)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 970/95, на регистарска вложка бр.1-58233-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување право за вршење работи во внатрешниот и надворешниот трговски промет на Претпријатието за транспорт, промет и услуги „ХУМИТ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Алберт Станиќ“ бр. 32, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање од 19.01.1995 год., а основач е Тахировиќ Хасим од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110909, 060502, 060503, 070320, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, застапување на странски фирми, посредување во надворешно-трговскиот промет, реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Тахировиќ Хасим, директор на претпријатието со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 970/95. (1785)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 517/95, на регистарска вложка бр.1-57892-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „ПРОДУКТ-ПРОМ 95“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Серава“ бр. 31, Скопје.

Дејности: 012021, 012202, 012203, 012310, 012321, 012322, 012323, 012324, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080201, 080202, 110309, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, застапување на странски правни и физички лица, комисион, консигнација, реекспорт.

Во правниот промет со трети лица претпријатието истапува во своје име и за своја сметка и одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во надворешно-трговскиот промет е Наим Абдураманов од Скопје со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 517/95. (1786)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 961/95, на регистарска вложка бр.1-31092-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство и услуги, сообраќај, туризам и угостителство „ШПУТИН КОМЕРЦ“ д.о.о. експорт-импорт, ул. „Беличица“ б.б. Гостивар.

Се врши дополнителна надворешната дејност: превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стоки во меѓународниот друмски сообраќај, 070310, 070320, комисион и консигнациона работите, застапување на странски фирми и вршење на реекспорт, малограничен промет со прехранбени и непрехранбени производи со: СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија, изведување на градежни работи од ниско и високоградба во странство, нафта и нафтени деривати, возила, делови и опрема, половини возила, делови и опрема, извршување на угостителски, туристички и сообраќајни работи и услуги во странство, превоз на патници во меѓународниот друмски сообраќај, превоз на стока во меѓународниот друмски сообраќај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 961/95. (1787)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 861/95, на регистарска вложка бр.1-58180-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за туризам, угостителство и трговија на големо и мало „ИП КОМЕРЦ“ д.о.о. увоз-извоз, ул. „Пушкинова“ бр. 4/2-17, Скопје.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. АО 01-01/95 од 16.01.1995 год., а основач е Илија Почепов од Скопје.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080113, 080114, 080119, 080121, 080122, 080123, 080129, 080201, 080202, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 060609, 110301, 110302, 110303, 110304, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, 070310, 070320, застапување и посредување во надворешно-трговскиот промет, застапување на странски правни и физички лица, комисион, консигнација и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Директор и застапник на претпријатието без ограничување е Илија Почепов.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 861/95. (1788)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1330/95, на регистарска вложка бр.1-58788-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирање на Р.О. „на Основното училиште „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште, Тетово д.о.

Се врши конституирање на Основното училиште „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште д.о. организирана со издвојување на ООЗТ Основно училиште „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште д.о. од составот на Р.О. основно училиште „ПЕРПЕРИМИ“ д.о. с. Голема Реџица, Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1330/95. (2712)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2337/95 на регистарска вложка бр.1-31397-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејноста на Претпријатието за трговија на големо и мало „РИЦИ-КОМ“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Струмјани“ бр. 26, Скопје.

Дејности: 060501, 060502, 060602, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2337/95. (2713)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1736/94, на регистарска вложка бр.1-58931-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Производното трговско претпријатие „НБН ТРЕЈД“ д.о.о. експорт-импорт ул. „Видос Смилевски Бато“ бр. 43/1-54, Скопје.

Претпријатието е основано со договор за основање бр. 01/94 од 26.12.1994 год., а основачи се Арсеније Бошњаковски, Елиша Бошњаковска и Невенка Грбевска.

Дејности: 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070117, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 060501, 060502, 060503, 110303, 110309, 110909, 110401, 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 011316, 011319, 011320, 011390, 070310, 070320, меѓународен превоз на стоки и патници, меѓународна шпедиција, реск-порт, застапување, посредување, консигнација.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и на своја сметка, а на обврските настанати во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот имот.

Лице овластено за застапување на претпријатието во внатрешен и надворешен промет е Невенка Грбевска, в.д. директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 17364/95. (2714)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2067/95, на регистарска вложка бр. 1-53253-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице на Претпријатието во трговија и услуги „ИВЕЛА-94“ д.о.о. увоз-извоз бул. „Партизански одреди“ бр. 151/1-6, Скопје.

Се брише Наталија Двојакоска, директор, а се запишува Владимир Галиќ, директор во внатрешен и надворешен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2067/95. (2715)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2482/95, на регистарска вложка бр. 1-713-0-0-0, го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ на РО ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште ц.о. Тетово.

Се запишува бришење на ООЗТ ОУ „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште Тетово поради издвојување на РО ОУ „ПЕРПЕРИМ“ с. Голема Речина Тетово и конституирање во ново РО Основно училиште „ДЕРВИШ ЦАРА“ с. Долно Палчиште, Тетово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2482/95. (2716)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 306/95 од 25.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „ДАБ“ од Кавадарци.

За стечаен судија е одредена Мирјана Андреева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Грков Кирил од Кавадарци, ул. „Страпо Пинџур“ бр. 59а-7, телефон бр. 78-902.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува за ден 13.VII.1995 година во 10,40 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (926)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1355/94 од 10.II.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие ЕМ ПРОМ од Кавадарци, ул. „Блажо Алексов“ бр. 54/2-18.

За стечаен судија е одреден Љубомир Крстевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Мирослав Анастасов од Кавадарци, ул. „Благој Крстиќ“ бр. 3/16, телефон 74-250.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 6.VII.1995 година во 9,50 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (949)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 457/94, 196/95 и 410/95 од 25.V.1995 година отвори стечајна постапка над ПП „ВЕЗИЛКА“ – Битола.

За стечаен судија го определи судијата Коста Споса, а за стечаен управник Душан Бакревски, дипломиран економист од Битола. Со огласот објавен на огласната табла на Судот на 25.V.1995 година ги повика доверителите да ги пријават своите побарувања на стечајниот совет со поднесок во 2 примероци со докази. Во спротивно, ќе бидат отфрлени и вирманска уплатиња за такса од 600,00 денари на жиро сметка 40300-840-002-3338 во рок од 30 дена по објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во „Службен весник на РМ“ кои ќе се испитаат на 4.IX.1995 година во 10 часот во овој суд и должниците неодложно да ги измират своите долгови.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (950)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 200/94 е заклучена стечајната постапка над ПП „Баки Пром“, с. Бавско, Струмица, со решение Ст. бр. 213/94 е заклучена стечајната постапка над ТП „Адила“, с. Зрновци – Кочани, со решение Ст. бр. 321/94 е заклучена стечајната постапка над ППС „Драг Трејќ“ од Штип, со решение Ст. бр. 373/94 е заклучена стечајната постапка над ППТ „Мајк Травс“ – Струмица, со решение Ст. бр. 180/94 е заклучена стечајна постапка над ППС „Влатко“ – Струмица, со решение Ст. бр. 172/94 е заклучена стечајната постапка над ППС „Дени Експрес“ – с. Петра-

лица – Струмица, со решение Ст. бр. 40/94 е заклучена стечајна постапка над ТП „Венера“ – Свети Николе, со решение Ст. бр. 262/93 е заклучена стечајната постапка над ППС „Мада Ивист“ – Кочани, со решение Ст. бр. 106/93 е заклучена стечајната постапка над ППС „Евросвет“, с. Г. Подлог, Кочани, со решение Ст. бр. 345/94 е заклучена стечајната постапка над ТП „Ленче“ – Свети Николе, со решение Ст. бр. 357/94 е заклучена стечајната постапка над ППТ „Трене Трејќ“ – Штип, со решение Ст. бр. 349/94 е заклучена стечајната постапка над ТП „Ти – Чо Комерц“ – Штип, со решение Ст. бр. 401/94 е заклучена стечајната постапка над ПП „Пандероса“ с. Иловица – Струмица, со решение Ст. бр. 365/94 е заклучена стечајната постапка над ППС „Трико Промет“ – Кочани, со решение Ст. бр. 14/95 е заклучена ликвидационата постапка над ППС „Интеркомерц“ – Штип, поради немање на имот.

По правосилноста на решенијата спомнатите претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот, преку овој суд до Стопански суд на Македонија – Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (951)

Окружниот стопански суд на Скопје објавува дека со решение Ст. бр. 407/95 од 25.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Бруса Комерц“, с. Студенчанин, Скопје.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Младен Божиновски од Скопје, ул. „Орде Чопела“ бр. 116, телефон 260-694.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 3.VII.1995 година, во 11,10 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (962)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1758/94 од 15.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Градежно трговско, услужно претпријатие „Бокор“ од Скопје, ул. „Антон Попов“ бр. 49-а.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 28.VI.1995 година во 9,00 часот, соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (963)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1467/94 од 29.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало „К-Вагопром“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 88/1-5.

За стечаен судија е одреден Стеван Петанчевски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 5.VII.1995 година во 8,15 часот во соба 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (964)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 445/95 од 25.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот ЗЗ „Земко“, с. Гавато, Гевгелија.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немет, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Живко Лазаров од Гевгелија, ул. „Митко Зафиров“ бр. 28, телефон 89-047.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 13.VII.1995 година, во 10,50 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (965)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 296/95 према должникот ПП „Унига“, Прилеп, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определува Коста Споса, судија во Окружниот стопански суд во Битола, а за стечаен управник Спиро Спировски од Прилеп, ул. „М. Тито“ бр. 20/2.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријави таксирани со 600,00 денари судски такси во два примерока со докази, а должниците во истиот рок да ги измлат своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на ден 10.VII.1995 година во 13 часот во Окружниот стопански суд во Битола. Огласот е објавен на огласната табла на судот на 31.V.1995 година. Од Окружниот стопански суд во Битола. (966)

Стеčajниот совет при Окружниот стопански суд во Штип, го објавува следното: Со решение Ст. бр. 117/94 од 17.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над ДОО „Босна“ – Штип. За стечаен управник се поставува Мадунаров Ванчо од Штип. За стечаен судија се определува Бочварска Зорица – судија при овој суд. Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена од објавувањето на огласот со пријава и докази во два примерока. Пријавата да биде таксирани со 600,00 денари со приложена уплатница на жиро сметка 41400-840-028-3359 – Републички буџет – Скопје. За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 12.VII.1995 година во 12 часот во просториите на судот, соба бр. 42. Се повикуваат должниците без одлагање да ги исплатат своите долгови.

Огласот е истакнат на судска табла на ден 17.V.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (967)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1925/93 од 28.XII.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало увоз-извоз „Блам-Текс“ од Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 71.

За стечаен судија е одреден Никола Манговски, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Александар Врбовски, ул. „Рудо“, бр. 17, телефон 263-472.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 6.VII.1995 година во 8.10 часот во соба бр. 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (968)

Се отвара стечајна постапка со решението Ст. бр. 80/95 над должникот АД „Агропромет-услуги дејности“ – Струмица поради insolventност.

За стечаен управник се поставува Љупчо Михајловски, економист од Струмица.

Се наложува неодамна ажурирање на книговодството и примопредавање на имовината и документацијата до стечајниот должник на стечајниот управник.

Се задолжува стечајниот управник во рок од 15 дена да состави и поднесе биланс до судот и пресметка за трошоците на стечајната постапка.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (969)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Ст. бр. 230/95 од 27.III.1995 година отвори стечајна постапка над ТП „Стандард Интернационал“ – Битола, стечајната постапка не се спроведува туку се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (976)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 82/95 од 29.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Манастирка“ од Кавадарци, ул. „Браќа Цукнови“ бр. 66.

За стечаен судија е одреден Коле Мангов, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Грков Кирил од Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 59а-7, телефон 78-902.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 05.VII.1995 година во 11.00 часот, соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (978)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 602/95 од 30.V.1995 год. е отворена стечајна постапка над должникот ОП „Агропрговџа“ од Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5.

За стечаен судија е одредена Мирјана Немец, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Настасевски Михајло, Куманово, ул. „Сава Ковачевски“ бр. 46-А, телефон 0901-23-980.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените

побарувања се закажува на ден 18.VII.1995 година во 11.30 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(979)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1520/94 од 04.V.1995 година, е отворена стечајна постапка над должникот претпријатие „Ас-Инженеринг“ од Скопје, ул. „Местра“ бр. 2.

За стечаен судија е одредена Рина Андреевска, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Јован Михајловски од Скопје, ул. „Костурска“ бр. 1/3/2, телефон 201-530.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 20.VI.1995 год. во 10.50 часот, во соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(980)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 121/95 од 23.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ЗИК „Тетово“ ПОКГУ „Агрокооперација“ Д.О.О. – Тетово, ул. „Маршал Тито“ бр. 132.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Самка Ибраќовски од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 54, телефон 22-831.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 11.VII.1995 година во 11 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(981)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 979/94 од 28.IV.1995 година ја одобри програмата за финансиска и сопственичка трансформација.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(975)

Окружниот стопански суд во Штип ја заклучи стечајната постапка со решенијата: Ст. бр. 544/95 над ТВ „Розетан синови“ – Штип, Ст. бр. 552/94 над ППС „Дук пром“-с. Чешиново-Кочани, Ст. бр. 20/95 над ЗЗ „Радовска“ с. Радово – Струмица, Ст. бр. 11/94 над ППС „Кет-пром“ – Штип, Ст. бр. 221/93 над ПП „ПМ-комерц“ – с. Амзабегово – Свети Николе, Ст. бр. 348/94 над ПП „Панкомерц“ – Штип, Ст. бр. 484/94 над ПП „Евалс“ – Струмица, Ст. бр. 392/94 над ППП „Мако пром“ – Струмица, Ст. бр. 456/94 над ПП „Златна долина“ – Струмица, Ст. бр. 472/94 над ТП „Интер имекс“ – Струмица, Ст. бр. 480/94 над ПП „Слога компани“ – Струмица, Ст. бр. 96/95 над ТП „Елпроммет“ – Струмица и Ст. бр. 72/95 над ППС „Комекс“ – Кочани, поради немање на мнот.

По правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од регистарот на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд во Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(953)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 861/94 објавува дека стечајната постапка против должникот АД Апарати за домаќинство – Битола привремено се запира.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(876)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 173/95 од 18.V.1995 год. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието „Екоинг“ од Скопје, ул. „Полот“ бр. 43.

За стечаен судија е одредена Надица Раичковиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примерока со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 06.VII.1995 година во 11.00 часот, соба бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(982)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 202/95 од 16.V.1995 год. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие „Макопс“ Ц.О. од Скопје, ул. „Стеван Цветковски“ бр. 31.

За стечаен судија е одредена Емилија Димитрова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Јонче Трпевски од Скопје, ул. „Пелистерска“ бр. 2-1/6, телефон 255-139.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 29.VI.1995 година, во 10,55 часот, со саба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(983)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 528/95 од 01.VI.1995 год. е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие НББЛ „Шпатула“ од Скопје, ул. „Козле“ бр. 165.

За стечаен судија е одредена Емилија Димитрова, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Марко Гурчиовски од Скопје, ул. „Љуба Петровиќ“ бр. 8, телефон 263-975.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.VII.1995 година во 11,15 часот, со саба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(984)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Ст. бр. 1073/94 према должникот АД „Промет“ – Битола отвори стечајна постапка. За стечаен судија го определува Коста Споа, судија во Окружниот стопански суд – Битола, а за стечаен управител Кирил Пецаков од Битола.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријава таксирани во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата ќе се одржи на 10.VII.1995 год. во 13 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласна табла на судот на 05.VI.1995 година. Од Окружниот стопански суд во Битола.

(985)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 559/93, ја заклучи стечајната постапка против должникот ПП „Илико“ – Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(986)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Ст. бр. 777/94, 108/95, од 07.VI.1994 година, отвора стечајна постапка против должникот ДОО „Јавор репроматеријали“ – Битола.

За стечаен судија се определува Коста Споа, судија на овој суд. За стечаен управник се определува Костадин Христов од Битола, ул. „Илинденска“ бр. 99.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена сметано од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, да ги пријават своите побарувања со пријава и докази во два примероци.

Се закажува рочиште за ден 20.VII.1995 година во 12,00 часот, со саба бр. 3 при овој Окружен стопански суд во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(987)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 513/95 од 23.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот АД „Унипром“ од Скопје, ул. „840“ бб.

За стечаен судија е одредена Маријана Андреева, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Петар Пејковски, ул. „Варшавска“ бр. 20, телефон 259-208.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 13.VII.1995 година во 11,30 часот, со саба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(988)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 94/95 од 13.IV.1995 год. е отворена редовна ликвидациона постапка над должникот ПП „Сале Комерц“ – Скопје, ул. „Бутелска“ бр. 2-10.

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица, Скопје, телефон 209-782.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09.VII.1995 година во 9 часот, со саба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(922)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 118/95 од 20.IV.1995 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Ц.О. „Мак Модел“ од Скопје, бул. „АВНОЈ“ бр. 68/57.

За ликвидационен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За ликвидационен управник е одредена Мартиновска Зорица од Скопје, тел. 209-782.

Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 09.VII.1995 година во 9 часот, со саба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(923)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л. бр. 120/95 од 11.V.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Производно-усложно и трговско претпријатие „Докер-Трејд“ увоз-извоз Ц.О. Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 21/25 и број на жиро сметка 40100-601-139426.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545. Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги измират долговите према ликвидационниот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на ден 11.VII.1995 година, во 8,00 часот со саба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(917)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л. бр. 230/94 од 12.V.1995 година заклучена е ликвидационата постапка над должникот Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија и услуги „Велком Мак“ од Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(924)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л. бр. 60/95 се отвора ликвидациона постапка против должникот ДОО „Слобода Комерц“ – Битола, но не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(932)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л.бр. 48/95 се отвора постапка против должникот ПП „Еурофршија“ – Прилеп, но не се спроведува, и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(940)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека со решението Л.бр. 6/95 се отвора постапка против должникот ПП „Багера“ – Прилеп, но не се спроведува и се заклучува.

Од Окружниот стопански суд во Битола.

(941)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 152/95 од 26.V.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за туризам, угостителство и трговија „Евросон“ Д.О.О. увоз-извоз, Кавадарци, ул. „7 Септември“ бр. 93.

За ликвидационен управник се определува Грков Кирил од Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 59а-7, тел. 78-902. Се повикуваат доверителите на ликвидационниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидационниот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази. Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према ликвидационниот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидационниот должник на ден 6.VII.1995 година, во 10,00 часот со саба број 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(945)

Окружниот стопански суд во Штип ја Заклучува ликвидационата постапка со решенијата: Л.бр. 38/94 над ПУД „Јурист“–Штип, Л.бр. 1/95 над ППС „Кети“ – Свети Николе, Л.бр. 17/95 над СЗ „Овче Поле“ – Свети Николе и Л.бр. 29/95 над ППТ „Јуроп“–Делчево, поради немање на имот.

Во правосилноста на решенијата, горенаведените претпријатија ќе се бришат од судскиот регистар на претпријатијата. Доверителите имаат право на жалба во рок од 15 дена од објавувањето на огласот преку овој суд до Стопанскиот суд на Македонија.

Од Окружниот стопански суд во Штип.

(952)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Л.бр. 141/95 од 22.V.1995 година објавува дека отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија „Барбокс“ ЦО од Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 12 и број на жиро сметка 40100-601-323721.

За ликвидационен управник се определува Дабески Жарко од Скопје, ул. „Скупи 6“ бр. 23, тел. 310-589.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 06.VII.1995 година, во 10,00 часот во соба бр. 60 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(977)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Л.бр. 114/95 од 25.V.1995 година, заклучена е ликвидациона постапка над должникот „Ванети“ ДОО експорт-импорт – Скопје, ул. „Разловачко востание“ бр. 13/38.

По правосилноста на решението, должникот да се избрши од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје.

(989)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат под назив: Штедилница „Баваг“ д.о.о. Скопје. (2192)

Тркалезен печат и штембил: под назив „Производно-трговско претпријатие во мешовита сопственост „НАС-ФОР“ д.о.о. експорт-импорт Скопје.“ (2193)

Правоаголен печат под назив: „Колонијална продавница И-МУЧА“ бул. „Мак. кос. бригада“ бр. 61 Скопје“. (2194)

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 0049567 на име Пакизе Асановска ул. „Козјак“ бр. 93-г. Битола (2175)

Пасош на име Ристески Илија ул. „Абас Емин“ бр. 337, Охрид (2176)

Пасош бр. 237789 на име Сања Бушиноска, ул. „Даме Груев“ Б-1/3, Охрид (2177)

Пасош бр. 306472 на име Ејупи Насер ул. „Илија Антески“ бр. 20, Гостивар (2178)

Пасош на име Саније Мурати Синани с. Черкези, Куманово (2181)

Пасош бр. 0027027 на име Аврамовски Игор, ул. „Задарска“ бр.52 Берово (2183)

Пасош бр. 077122 на име Цемена Атли издаден од ОВР Дебар ул. „Венец“ II-66 Дебар (2184)

Пасош бр. 104779 издаден од УВР Тетово на име Имери Зекирија с. Лавце, Тетово (2185)

Пасош бр. 0314623 издаден од ОВР Крива Паланка на име Горанчо Нешевски, с. Ранковци, Крива Паланка (2195)

Пасош бр. 233300 на име Беџети Арсим с. Вешала, Тетово. (2296)

Пасош бр. 204310/94 издаден од УВР Куманово на име Звонимир Тоневски, с. Карпош-Елезов Камен бр. 497, н. Пуковско, Куманово. (2297)

Пасош бр. 0134163 издаден од УВР Куманово на име Рамадани Исак, с. Черкези, Куманово. (2298)

Пасош бр. 419765 издаден од УВР Куманово на име Јовановски Томо, ул. „Стево Филиповиќ“ бр. 8, Куманово. (2299)

Пасош бр. 0470898 на име Котевски Игор, ул. „Партизанска“ бр. 47/41, Битола. (2300)

Пасош бр. 121240 издаден од УВР Струмица на име Стојменов Јане ул. „Крсте Мисирков“ бр. 22, Струмица. (2301)

Решение бр. 25-494 издадено од Министерство за стопанство ПОЕ Чаир Скопје на име Борко Крстевски, Скопје. (2302)

Пасош бр. 51898 на име Зенделоски Рамадан, с. Лабуништа, Струга. (2303)

Пасош бр. 0172429 на име Буцаку Ибуш, Дебар. (2303-а)

Пасош бр. 0217115, издаден од УВР Струга на име Колоски Боге, ул. „ЈНА“ 66, Струга. (2186-а)

Чековна карта бр. 4945859 и чекови бр. 1924481, 1924483 и 1924484 издадени од Комерцијална банка а.д. Скопје на име Филип Бошковски, Скопје (2186)

Пасош бр. 221215, издаден од УВР Струмица на име Герасов Орце с. Дабилка Струмица. (2187)

Пасош на име Јусуфи Кемал, Радуша Скопје. (2188)

Чекови од бр. 510703 до бр. 510712 од тековна сметка бр. 618/44 издадени од Стопанска банка ад. Скопје, филијала Струга на име Попески Витомир, с. Вевчани Струга. (2189)

Пасош издаден од УВР Т. Велес на име Мирсад Шатара с. Г. Оризари, Т. Велес. (2190)

Пасош бр. 0618028, издаден од ОВР Крива Паланка на име Ѓорѓиевски Раде, с. Огут, Крива Паланка. (2190-в)

Пасош бр. 0205900 издаден од ОВР Крива Паланка на име Стаменковски Љупчо, ул. „Х.Т. Карпош“ бр. 12, Крива Паланка. (2189-а)

Пасош бр. 83138 издаден од ОВР Дебар на име Абдурамани Муса, ул. „Едвард Кардељ“ бр. 591, Струга. (2189-б)

Пасош бр. 296086, издаден од ОВР Струга на име Адил шабан ул. „Славеј планина“ бр. 24 Струга. (2189-в)

Пасош бр. 216436 на име Демирал Хикмет ул. „Бистрица“ бр. 44, Охрид. (2158)

Пасош бр. 0172429 издадено од ОВР Дебар на име Буцаку Ибуш, с. Балинци, Дебар. (2159)

Пасош бр. 144151 на име Халили Бенаид ул. „20 Ноември“ бр. 24, Тетово. (2160)

Пасош бр. 0061722 издаден од УВР Прилеп на име Мишевски Дејанчо Точила I Ц-4/15, Прилеп. (2161)

Пасош бр. 0095320 издаден од УВР Прилеп на име Стоиќ Марко ул. „Ленин“ бр. 104 Прилеп. (2162)

Пасош бр. 0139134 издаден од ОВР Дебар на име Газим Думани ул. „Џавит Уштелница“ 66-Дебар. (2163)

Пасош на име Мустафи Наџије, с. Велебрдо, Гостивар (2164)

Пасош бр. 406665 на име Мустафи Албини с. Велебрдо, Гостивар. (2165)

Пасош бр. 145266 на име Ферати Неџари, с. Чергане, Гостивар (2166)

Пасош бр. 334701 на име Феџулаи Шенази ул. „Борис Кидрич“ 55, Гостивар (2167)

Пасош бр. 0566887 издаден од УВР Прилеп на име Ивановски Љубен ул. „Цане Коњарец“ 6, Прилеп. (2168)

Пасош бр. 0295291 на име Имеровски Рахим ул. „Леринска“ бр. 2, Битола (2169)

Пасош бр. 423561 издаден од УВР Куманово на име Исмаил Садула с. Оризаре Куманово (2172)

Пасош на име Сандра Барјактаровиќ бул. „Ослободување“ 45, Кичево (2171)

Пасош бр. 0193875 на име Адем Идризи ул. „Б. Миладиновци“, бр. 72, Тетово (2174)

Пасош бр. 217245/94, издаден од УВР – Струга на име Нухи Винца, ул. „ЈНА“ бр. 107, Струга. (2278)

Пасош бр. 044015/94, издаден од УВР – Охрид на име Тодоровска Силвана, ул. „Дејан Војвода“ бр. 6, Охрид.

Огласот со кој се огласуваат за неважни печатот и штембилот на Месната заедница – с. Липец – Виница, објавен во „Службен весник на РМ“ бр. 27/95 год., се сторнира.

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 35 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО „СЛАВИЈА“ ИЗВОЗ-УВОЗ СКОПЈЕ објавува

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА НА ИМОТ

1. АД „Славија“ извоз-увоз Скопје отпочнува со постапка за трансформацијата на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања на имотот во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Седиштето на АД „Славија“ извоз-увоз – Скопје е на булевар „Војводина“ бб, Скопје, 91000 – Скопје.

4. Своите побарувања барателите да ги достават до АД „Славија“ извоз-увоз Скопје и до Агенцијата на Република Македонија за трансформацијата на претпријатијата со општествен капитал на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94). (991)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ бр. 38/93 АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ДОО „Центар за земјоделски услуги и ДДЦ“ и ДОО „Завод за испитување и примена“ Штип ул. „Железничка“ бр. 7, објавуваат

О Г Л А С ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЈАТА

1. АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ДОО „Центар за земјоделски услуги и ДДЦ и ДОО „Завод за испитување и примена“ ул. „Железничка“ бр. 7, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на Претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примерока од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК „Црвена Свезда“ Штип, ДОО „Центар за земјоделски услуги и ДДЦ“ и ДОО „Завод за испитување и примена“ ул. „Железничка“ бр. 7.

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) АД „Социјален борец“ – Битола објавува

О Г Л А С ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ, ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА

1. АД „Социјален борец“ – Битола ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници

кои се државјани на Република Македонија, доколку такви има, да ги пријават своите побарувања спрема АД „Социјален борец“ – Битола.

2. Пријавите за побарувањата се поднесуваат на посебен образец-Барање за заштита на правата на поранешните сопственици и нивните правни наследници во постапка на трансформација на претпријатијата со општествен капитал. (Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

3. „Пријавата на побарувањата се доставува до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и до АД „Социјален борец“ – Битола ул. „Градски стадион“ бб, Битола.

4. Пријавата на побарувањата се доставува во рок од 60 дена по објавувањето на огласот. (993)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација „на претпријатијата со капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) ПОС Рудници за олово, цинк и преработка“ „ЗЛЕТОВО“ – Пробиштип објавува

О Г Л А С СО КОЈ СЕ УПАТУВА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОВАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА РАДИ ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. ПОС Рудници за олово, цинк и преработка „ЗЛЕТОВО“ Пробиштип објавува дека ја започна трансформацијата на претпријатието во согласност со одредиште на Заводот од трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно нивните правни наследници, државјани на Република Македонија да ги најават своите побарувања од претпријатието во рок до 60 дена сметано од денот на објавувањето на Огласот.

3. Пријавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал кои истовреме се доставуваат до претпријатието и до Агенцијата.

4. Седиштето на претпријатието се наоѓа на улица „Јаким Стојковски“ бр. 2 Пробиштип. (994)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал; „Бисер“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Прашка“ бб – Скопје, во време од 8 до 14 часот. (990)

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93), Завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ МАЈ 1995 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на цените на производителите на индустриски производи во мај 1995 година во однос на април 1995 година е 0,002.

2. Коефициентот на пораст на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на мај 1995 година е 0,016.

3. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи во мај 1995 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува 0,036.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на мај 1995 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 1994 година е 0,174.

По овластување на
директорот,
Вера Велковска, с.р.

СОДРЖИНА

748. Закон за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови од човековото тело заради лекување	705
749. Закон за Воена академија	708
750. Закон за изменување на Законот за одбрана	710
751. Закон за обезбедување на средства за санирање на последиците од земјотресот во општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен	711
752. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој за реализација на Проектот за социјална реформа и техничка помош	712
753. Закон за задолжување на Република Македонија кај Меѓународното здружение за развој за реализација на Проектот за приспособување на финансискиот сектор и претпријатијата	712
754. Одлука за помилување на осудени лица	712
755. Одлука за именување на амбасадор на Република Македонија во Принципатот Лихтенштајн	713
756. Одлука за аукциска распределба на утврдените контингенти за извоз и увоз на поодделни стоки до крајот на 1995 година	713
757. Одлука за определување на посебна давачка при увоз на рафинирано масло за јадење	715
758. Одлука за дополнување на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот претпријатијата и другите правни лица плаќаат посебна давачка	715
759. Одлука за измена и дополна на Одлуката за поврати на царините и другите увозни давачки и за други мерки за поттикнување на извозот	715
760. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на обемот на контингентите за извоз и увоз на стоки од 01.IV до 31.XII.1995 година со квартална динамика	716
761. Решение за утврдување на резервни делови кои може да се увезат без плаќање царина	717
762. Решение за именување член на Управниот одбор на Стопанска банка А.Д. – Скопје	717
763. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган Пионерскиот дом „АСНОМ“ – Кочани	717
764. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – Кочани	717
765. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Пионерскиот дом „Братство-Единство“ – Тетово	717
766. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце Делчев“ – с. Стенче – Тетово	718
767. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Земјоделскиот училищен центар „Кузман Шапкарев“ – Битола	718
768. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на УЦСО „Мирко Милески“ – Кичево	718
769. Решение за именување директор на Домот за стари лица „Киро Крстески-Платник“ – Прилеп	718
770. Решение за именување директор на Домот за доенчиња и мали деца – Битола	718
771. Решение за именување директор на Заводот за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид „Димитар Влахов“ – Скопје	718
772. Решение за давање согласност на Одлуката за именување работоводен орган на РО „Театар на народностите“ – Скопје	718
773. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за финансии	719
774. Решение за разрешување од должноста директор на Фондот за здравствено осигурување	719
775. Решение за именување директор на Фондот за здравствено осигурување	719
776. Решение за давање согласност за разрешување од должноста републички инспектор за труд во Одделението за труд и социјална политика – Тетово	719
777. Решение за цените на обрасците што се употребуваат во Министерството за внатрешни работи	719
778. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за мерење и увид на згради, делови од згради и помошни објекти	720
Исправка на Законот за трговијата	722
Исправка на Статутот на Лекарската комора на Македонија	722
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за месец мај 1995 година	736